



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

37653
Службени весник
Макед.
СТ
Скопје

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната Банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 23

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XI

дин. — Прет-
година излегува 1200.—
ранство 1700.— динари. —
лица Краљевик'а Маржа
— телефони: Редакција 28-338,
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-6'9, Тел. централа 28-010.

92.

До донесувањето на законски прописи за финансирањето на социјалното осигурување, врз основа на чл. 111 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Финансиски средства за социјалното осигурување се осигуруваат со придонесот за социјално осигурување.

Член 2

Придонесот за социјално осигурување го плаќаат: стопанските и другите организации, државните органи, установите, работодавците и лицата што како осигуреници се должни да плаќаат придонес според одредбите од оваа уредба (обврзници на придонесот).

Член 3

Општата норма на придонесот за социјално осигурување определена со сојузниот општествен план, се распределува на норми на придонесот за одделни гранки на осигурувањето, и тоа:

- 1) за здравственото осигурување (општа норма на придонесот за здравствено осигурување);
- 2) за инвалидско-пензионото осигурување и додатоци на деца (норма на придонесот за долгорочни осигурувања);
- 3) за материјално обезбедување на лицата што се времено вон работен однос.

Расподелбата според предниот став се врши, по издвојување определен дел на нормата за потребите на Сојузниот завод за социјално осигурување, според одредбите од оваа уредба.

Расподелбата според ст. 1 на овој член ја врши со свое решение собранieto на републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со републичкиот извршен совет.

Член 4

Врз основа на општата норма на придонесот за здравственото осигурување со која се осигурува покривањето на средните расходи на здравственото осигурување на територијата на народната република, се утврдуваат според одредбите од оваа уредба норми според кои одделни обврзници ќе го плаќаат придонесот за здравственото осигурување (одделни норми на придонесот за здравственото осигурување).

Општата норма (чл. 3) според која одделни обврзници го плаќаат придонесот за социјално осигурување се наголемува или намалува зависно од висината на одделната норма на придонесот за здравственото осигурување.

Член 5

Придонесот за социјално осигурување се плаќа во вкупниот износ на исплатените плати и други издатоци определени со оваа уредба.

Член 6

Од придонесот за социјално осигурување се формираат фондови за социјално осигурување.

Со фондовите за социјално осигурување управуваат заводите за социјално осигурување врз основа на закони и други прописи.

Член 7

Фондови за социјално осигурување се:

- 1) фондови за осигурување правата на осигурените лица формирани според гранките на осигурувањето;
- 2) фондови за превентивна здравствена заштита и други фондови со одделна предопределеност.

Член 8

Фондовите за превентивна здравствена заштита се формираат со издвојување определен дел на придонесот за здравственото осигурување, како и од вишокот на приходите над расходите (во натамошниот текст: вишок).

Фондовите со одделна предопределеност се формираат врз основа на сојузните закони од средствата на реализираните вишоци.

Член 9

Израмнувањето на разликите што постојат меѓу приходите и меѓу расходите на здравственото осигурување поради различни услови кај одделни околински (градски) заводи за социјално осигурување, се остварува со задолжително реосигурување и со доброволно реосигурување.

Со задолжителното реосигурување се израмнуваат разликите настанати поради нееднакви економски, санитарни и демографски услови.

Со доброволното реосигурување се израмнуваат разликите настанати поради вонредните ризици.

Член 10

За да се спроведе реосигурувањето при републичките заводи за социјално осигурување се формира фонд за здравствено реосигурување.

Фондот за здравствено реосигурување се формира од премии што ги уплатуваат околинските (градските) заводи за социјално осигурување.

Републичкиот завод за социјално осигурување е должен да осигури во фондот за здравствено реосигурување средства за полно покривање на обврските од доброволното реосигурување.

II. ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА

A) Средства за здравственото осигурување

1. Фонд за здравствено осигурување

a) Приходи и расходи

Член 11

За да се остварат правата на осигурениците од здравственото осигурување при секој околински (градски) завод за социјално осигурување се формира фонд за здравствено осигурување.

Фондот за здравствено осигурување се формира од:

- 1) придонесот за здравствено осигурување кој преостанува по издвојувањето на премии платени за реосигурувањето;

- 2) приходите врз основа на реосигурувањето;
- 3) наплатениот интерес и надоместувањата според одредбите од оваа уредба.

Член 12

Околистите (градските) заводи за социјално осигурување формираат од средствата за здравствено осигурување потребна резерва за фондот за здравствено осигурување.

Резервата за фондот за здравствено осигурување се формира од:

- 1) 1% од вкупните придонеси реализирани за здравственото осигурување (чл. 4), и
- 2) најмалу 25% од вишокот на фондот за здравствено осигурување.

Издвојувањето во резерва во смисла на предниот став се врши задолжително се' додека средствата на резервата не ќе достасаат 10% од средноста на годишните расходи на здравственото осигурување за последни три години. Кога резервата ќе достаса 10% од средноста на годишните расходи на здравственото осигурување, натамошното издвојување може да се врши само од реализираниот вишок.

Ако поради употребата на средствата висината на резервата ќе се намали под 10%, издвојувањето според ст. 2 на овој член се продолжува се' додека резервата не ќе ја достаса одново таа висина.

Член 13

Од фондот за здравствено осигурување се вршат расходи за здравствената заштита, надоместувања и помошти според одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, како личните и материјалните расходи на службата.

Надоместувањата место плати за осигурениците при стопанските и други организации и работодавци се исплатуваат од фондот за здравствено осигурување почнувајќи од првиот ден на неспособноста односно спреченоста за работа во случаи кога осигурениците:

- 1) се изолирани како бацилоносци или поради заразни болести во нивната околина;
 - 2) со правото на надоместување место плата се здобиле по престанокот на работниот однос.
- б) Употреба на реализираните вишоци и покривање на мањоците

Член 14

Вишокот на фондот за здравствено осигурување му припаѓа на околистот (градскиот) завод за социјално осигурување при кој е реализиран.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може да реши еден дел од вишоците, најмногу до 25%, да се издвои и остави нераспределен за да се покријат вишоците на расходите над приходите (во натамошниот текст: мањоци) на другите заводи.

Член 15

Вишокот што преостанува по издвојувањето во смисла на чл. 14 ст. 2 од оваа уредба, се распределува со решение од собранието на заводот на следен начин:

- 1) најмалу 25% се внесува во резерва (чл. 13), а
- 2) остатокот во фондовите со одделна предопределеност и во фондот за превентивна здравствена заштита.

Вишоците издвоени за покривање на мањоците на другите заводи што не ќе бидат употребени за таа цел, се распределуваат дополнително на ист начин како што е распределен другиот дел на вишокот.

Член 16

Ако расходите на фондот за здравствено осигурување не можат да се покријат со средствата реализирани според чл. 12 од оваа уредба, мањокот се покрива од резервата на фондот за здравствено осигурување (чл. 13).

Ако средствата на резервата не се достаточни, преостанатиот дел на мањокот се покрива од средствата на фондовите со одделна предопределеност.

Средствата на фондот за превентивна здравствена заштита не можат да се употребат за покривање на мањокот.

Мањокот што не би бил покриен со средствата од ст. 1 и 2 на овој член, се покрива:

- 1) од средствата на резервата на републичкиот завод за здравствено реосигурување што ќе преостанат по извршувањето на обврските од реосигурувањето;

- 2) од вишоците на другите заводи (чл. 14 ст. 2), ако го реши тоа собранието на републичкиот завод за социјално осигурување.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може во поодделни случаи да реши средствата од резервата на републичкиот завод за здравствено реосигурување да не се дадат како дотација туку како кредит на определен подолг срок, ако мањокот е предизвикан со околностите од времето значење. Одобрениот кредит собранието на републичкиот завод може во поодделни случаи дополнително да го отпише со свое решение, во целост или делум, ако се утврди дека се во прашање околности од објективен и потраен карактер.

Ако мањокот е предизвикан во целост или делум со слабости во управувањето со заводот, собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може да реши на односниот завод да не му се покрие мањокот според ст. 3 на овој член или да се покрие само делум.

Остатокот на мањокот што не би бил покриен на начин предвиден во предните ставови на овој член, се покрива според решението од собранието на околистот (градскиот) завод со времен кредит добиен од банката.

Член 17

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може да реши, врз основа на завршните сметки на фондовите за здравствено осигурување, мањоците на поодделни заводи за социјално осигурување да се покријат од вишоците на други заводи, ако средствата од резервата на републичкиот завод за здравствено реосигурување не се достаточни за тоа.

Заводите за социјално осигурување што реализираат вишок, учествуваат во покривањето на мањоците на другите заводи со процентот што му одговара на сразмерот на вкупниот износ на мањоците (чл. 16 ст. 3 точ. 2) спрема вкупниот износ на вишоците издвоени за оваа цел (чл. 14 ст. 2).

За покривање на мањоците според предниот став, можат да се употребат само средствата издвоени во смисла на чл. 14 од оваа уредба.

Член 18

За кредитот што му е одобрен на околистот (градскиот) завод за социјално осигурување за да се покрие мањокот, гарантира народниот одбор на околицата (градот).

Заводот за социјално осигурување е должен да го врати кредитот во срокот за кој му е одобрен кредитот. Ако заводот не го врати кредитот во споредениот срок, народниот одбор може да донесе решение за распуштање на собранието на заводот и за распишување избори за новото собрание. Во тој случај народниот одбор определува органи на времената управа на заводот до избирањето на ново собрание.

Заводот за социјално осигурување е должен да ги врати, по барање од народниот одбор на околицата (градот), во идната година средствата што ги исплатил народниот одбор врз основа на гаранцијата за кредитот.

2. Фондови за превентивна здравствена заштита

Член 19

Околистите (градските) и републичките заводи за социјално осигурување формираат задолжително фонд за превентивна здравствена заштита.

Во фондовите за превентивна здравствена заштита се издвојуваат 3% од вкупно реализираниот придонес за здравствено осигурување (чл. 4).

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување определува со свое решение кој дел од придонесот издвоен според предниот став, влегува како приход на фондот за превентивна здравствена заштита на републичкиот завод за социјално осигурување. Овој дел не може да надмине 50% од вкупниот износ на придонесот издвоен за превентивна здравствена заштита.

Фондот за превентивна здравствена заштита на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување се формира од:

1) делот на придонесот издвоен според ст. 2 на овој член што преостанува по изземањето на средствата за фондот за превентивна здравствена заштита на републичкиот завод за социјално осигурување;

2) делот на вишокот на фондот за здравствено осигурување што ќе го определи Собранието на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување;

3) приходот од паричните казни за прекршоците и други повреди на одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците;

4) приходот од интересот на средствата на тој фонд.

Член 20

Од фондот за превентивна здравствена заштита се вршат расходи во врска со преземањето на мерките и извршувањето на задачите предвидени во главата V од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

Решение за преземање мерки и извршување задачи во смисла на предниот став, како и за висината на средствата што ќе се употребат за спроведување поодделни мерки и задачи, донесува Собранието на околинскиот (градскиот) односно на републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со надлежниот народен одбор односно со републичкиот извршен совет. Заводите за социјално осигурување го донесуваат ова решение по прибавено мислење од комисијата на стручните здравствени работници односно од соодветната здравствена установа.

Народниот одбор односно републичкиот извршен совет може да не даде согласност на решението од предниот став ако утврди дека таа не е во согласност со општите мерки на превентивната заштита што се преземаат на подрачјето на околинјата (градот) односно на територијата на народната република.

Ако народниот одбор не ја даде согласноста, спорот го решава републичкиот извршен совет.

Расходите од фондот за превентивна здравствена заштита можат да се вршат само во границите на реализираните средства.

Средствата на фондот што во текот на годината не би биле потрошени, остануваат во фондот за превентивна здравствена заштита.

3. Фондови со одделна предопределеност

Член 21

Како фондови со одделна предопределеност во кои може да се внесува дел од вишокот во смисла на чл. 15 од оваа уредба, можат да се формираат само фондови што служат за унапредување на здравствената заштита на осигурениците. Со решението за оснивање фондови со одделна предопределеност се утврдува и начинот на употребата на средствата на тие фондови. Овие фондови мораат да имаат свои претсметки во согласност со одредената предопределеност на фондовите.

Решението за оснивање фондови со одделна предопределеност го донесува Собранието на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување во согласност со надлежниот народен одбор.

Народниот одбор може да не ја даде согласноста на решението од предниот став ако утврди дека решението не е во согласност со општите мерки на здравствената изградба. Во случај на спор, решава републичкиот извршен совет.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со републичкиот извршен совет, може да реши од остатокот на вишокот (чл. 15 ст. 1 точ. 2) да се издвојува определен дел во фондот за здравствена изградба кај републичкиот завод за социјално осигурување пред распределувањето во фондовите со одделна предопределеност.

Републичкиот извршен совет може да не ја даде согласноста на решението од предниот став ако утврди дека решението не е во согласност со општите мерки на здравствената изградба.

4. Фонд за здравствено реосигурување

а) Приходи и расходи

Член 22

Фондот за здравствено реосигурување при републичкиот завод за социјално осигурување се формира од:

1) премиите за задолжително реосигурување што ги плаќаат сите околински (градски) заводи за социјално осигурување;

2) премиите за доброволно реосигурување што ги плаќаат заводите што склучиле договори за такво реосигурување (чл. 10 ст. 2);

3) интересот на средствата на фондот.

Од премиите за задолжително реосигурување се издвојува определен дел за резерва.

Работењето на фондот за здравствено реосигурување се води одделно за задолжителното, а одделно за доброволното реосигурување.

Член 23

Од фондот за здравствено реосигурување се исплатуваат надоместувањата врз основа на задолжителното реосигурување за случаите предвидени со оваа уредба, како и надоместувањата врз основа на доброволното реосигурување за случаите определени во склучените договори.

Средствата на фондот за здравствено реосигурување што ќе преостанат по извршувањето на конечната годишна пресметка по сите обврски, се внесуваат во резервата на фондот.

Член 24

Од резервата на фондот за здравствено реосигурување се осигуруваат дополнителни средства за случај кога уплатените премии не се достаточни за извршување на обврските на фондот за здравствено реосигурување.

Средствата што ќе преостанат во резерва се употребуваат за покривање мањоците на околинските (градските) заводи за социјално осигурување на начинот и под условите предвидени во чл. 16 ст. 3—5 од оваа уредба.

б) Спроведување на реосигурување

Член 25

Со задолжителното реосигурување кај републичкиот завод за здравствено реосигурување (чл. 9) се осигурува израмнувањето на разликите во приходите и расходите на поодделни околински (градски) заводи за социјално осигурување што ќе настанат во случаи:

1) кога поради пониската средност на платите средниот придонес за здравствено осигурување на еден осигуреник е понизок од износот на републичката средност;

2) кога поради неповолни санитарни услови користењето на поодделни здравствени услуги е поголемо од износот на републичката средност;

3) кога бројот на заболувањата од болести што за поодделни подрачја имаат одделно значење, е поголем од износот на републичката средност на тие заболувања;

4) кога процентот на осигурениците — жени е поголем од износот на републичката средност;

5) кога средниот број на членовите на фамилија на еден осигуреник е поголем од износот на републичката средност.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може со свое решение да предвиди и други случаи за кои ќе се спроведува задолжителното реосигурување.

Член 26

За да се спроведе задолжителното реосигурување собранието на републичкиот завод за социјално осигурување ги утврдува со своето решение:

1) висината на премијата која се установува во определен процент од придонесот за здравственото осигурување како и висината на издвојувањето за резерва;

2) износите на републичките средности за случаи на задолжителното реосигурување (чл. 25) и најмалите проценти на отстапувањето од тие износи за кои ќе се врши надоместување од фондот за реосигурување;

3) висината на надоместувањето за поодделни случаи за реосигурување;

4) начинот на пресметувањето на премиите и надоместувањата, начинот на документацијата на барањата за надоместување, како и постапка за остварување на правата за надоместување.

Премиите за задолжително реосигурување се установуваат во висина која треба да им одговара на предвидените обврски од фондот за реосигурување.

Надоместувањето за поодделни случаи на реосигурување се установува во обемот што осигуруваат достаточен израмнување на разликите во приходите и расходите на здравственото осигурување кај околските (градските) заводи за социјално осигурување.

Решението на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување донесено во смисла на горните ставови, добива задолжителна сила кога неговата согласност со одредбите од оваа уредба ќе ја потврди собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 27

За да се спроведе доброволното реосигурување собранието на републичкиот завод за социјално осигурување ги утврдува со своето решение:

1) случаите на вонредни ризици за кои може да се договара доброволно реосигурување, како што се: несреќи на групи осигуреници предизвикани со несреќен случај, групни професионални заболувања, епидемии и сл.;

2) висината на премиите и висината на надоместувањата за поодделни ризици;

3) најмалото време за траење на реосигурувањето за поодделни случаи, услови за склучување договори, како и услови и постапката за признавање на надоместувањата од доброволното реосигурување.

Доброволното реосигурување се спроведува врз основа на договорите што ги склучуваат околските (градските) заводи за социјално осигурување по решение од своето собрание.

Член 28

Околските (градските) заводи за социјално осигурување должни се откажа да помине секое календарско тримесечје да испратат до републичкиот завод за социјално осигурување за минатиот период од почетокот на годината податоци (документација) врз основа на кои републичкиот завод ќе утврди дали настапиле случаите на задолжителното реосигурување за кои се врши надоместувањето.

Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на предложената документација:

1) врши пресметување за заводите при кои настапиле случаи на реосигурување;

2) донесува решение за признавање на правото на надоместување и за висината на надоместувањето за поодделни случаи.

Во периодот меѓу поодделни пресметки им се одобрува времено на околските (градските) заводи за социјално осигурување аконтација според висината на надоместувањата признаени за минатиот период.

Конечно пресметување на надоместувањата што припаѓаат за поодделна година, врши републичкиот завод на крај на годината врз основа на износите на годишните средности за случаи на реосигурување (чл. 25) кај поодделен околски (градски) завод за социјално осигурување.

Кога треба надоместувањето да се изврши поради тоа што заради неповољни санитарни услови е наголемено користењето на здравствените услуги (чл. 25 ст. 1 точ. 2), оценката за тоа дали постојат тие услови, како и во која мерка влијаеле и влијаат тие врз наголемувањето на користењето, ја донесува извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување.

Кога треба надоместувањето да се изврши едновременно врз повеќе основи на реосигурувањето од чл. 25 ст. 1 на оваа уредба, надоместувањето врз поодделна основа може сразмерно да се намали ако е делумно содржано во надоместувањето што се признава врз друга основа. Решението за висината на намалувањето на надоместувањата го донесува извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 29

За да се реализира надоместувањето врз основа на доброволното реосигурување, околските (градските) заводи за социјално осигурување поднесуваат барање и документација за секој поодделен случај на реосигурување предвиден со склучениот договор за реосигурување.

Решението за признавање правото на надоместување и за висината на надоместување за поодделен случај на реосигурување, го донесува директорот на републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 30

Против решението од директорот на републичкиот завод за правото на надоместување и за висината на надоместувањето врз основа на реосигурување (чл. 28 ст. 2 и чл. 29) околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување може да подаде приговор до извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување во рок од 15 дена по приемот на решението.

Против решението од извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување донесено според горниот став и според чл. 28 ст. 5 и 6 од оваа уредба, може да се подаде жалба до собранието на републичкиот завод за социјално осигурување во рок од 15 дена по приемот на решението.

Б) Средства за долгорочни осигурувања

1. Фонд за инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца (фонд за долгорочни осигурувања)

Член 31

За остварување правата на осигурениците од инвалидско-пензионото осигурување и додатоците на деца при републичките заводи за социјално осигурување се формира фонд за инвалидско-пензионо осигурување и додатоци на деца (фонд за долгорочни осигурувања).

Фондот за долгорочни осигурувања се формира од:

1) придонесот за инвалидско-пензионо осигурување и додатоците на деца, по издвојување на одредениот процент за резерва според одредбите од оваа уредба;

2) интересот на средствата од фондот.

Член 32

Резервата на фондот за долгорочни осигурувања се формира од:

1) делот во висина од 1% од придонесите реализирани за инвалидско-пензионото осигурување и додатоците на деца;

2) делот на вишокот на фондот за долгорочни осигурувања, што ќе го определи собранието на републичкиот завод за социјално осигурување.

Издвојувањето за резерва во висина на горниот став се врши задолжително со' додатока средствата на резервата не ќе достасаат 10% од средноста на годишните расходи на фондот за долгорочни осигурувања за последни три години. Кога резервата ќе ја достаса таа висина, натамошно издвојување може да се врши само од реализираниот вишок, а во висината што ќе ја определи собранието на заводот.

Ако поради употребата на средствата висината на резервата ќе се намали под 10%, издвојувањето според ст. 2 на овој член се продолжува, се' додека резервата не ќе ја достига повторно таа висина.

Член 33

Од фондот за долгорочни осигурувања се вршат расходи за:

- 1) инвалиднини, инвалидски пензии и отплатини;
 - 2) за трошоците на преквалификација и рехабилитација и за трошоците на комисииските прегледи на инвалидите на трудот;
 - 3) старосни и фамилијарни пензии;
 - 4) придонесот за здравствена заштита на уживателите на инвалиднини и пензии;
 - 5) додатоци на деца;
 - 6) лични и материјални расходи на службата.
- Расходите за уживателите на пензии и инвалиднини се намируваат од фондот за долгорочни осигурувања на републичкиот завод за социјално осигурување на чие подрачје постојано живее уживателот.

2. Употреба на реализираните вишоци и покривање на мањоците

Член 34

Вишокот на фондот за долгорочни осигурувања се распределува со решение на собранието на републичкиот завод на следен начин:

- 1) најмалку 25% се внесува во резервата (чл. 32), а
- 2) остатокот во фондовите со одделна предопределеност за унапредување на инвалидската и фамилијарната заштита, во согласност со републичкиот извршен совет.

Член 35

Мањокот на фондот за долгорочни осигурувања се покрива од резервата на тој фонд.

Ако средствата на резервата не се достаточни, преостанатиот дел на мањокот се покрива од средствата на фондовите со одделна предопределеност, а ако ни тие средства не се достаточни, остатокот се покрива со кредит.

За кредитот одобрен на републичкиот завод гарантира народната република.

В) Средства на Сојузниот завод за социјално осигурување

Член 36

Средствата за расходите на Сојузниот завод за социјално осигурување се реализираат со издвојување на одредениот дел на придонесите наплатени според општата норма на придонесот за социјално осигурување.

Висината на издвојувањето во смисла на горниот став, ја утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 37

Од средствата на Сојузниот завод за социјално осигурување се вршат расходи:

- 1) за исплата на пензии и инвалиднини на лицата што живеат во странство а имаат право на пензија или инвалиднина врз основа на домашните прописи за социјалното осигурување или врз основа на меѓународни спогодби;
- 2) за лични, материјални и функционални расходи на службата на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 38

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување може со свое решение, во согласност со Сојузниот извршен совет, да оснива при тој завод фондови со одделна предопределеност заради учество при преземањето на мерки за унапредување на здравствената служба и други здравствени мерки од општо значење. Со ова решение се определува од кои извори, во која висина и на кој начин ќе ги осигуруваат заводите за социјално осигурување средствата за тие фондови.

За употребата на средствата од фондовите со одделна предопределеност решава собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет.

Г) Средства за материјално осигурување на лицата што се времено вон работен однос

Член 39

Средствата за материјално осигурување на лицата што се времено вон работен однос се реализираат од делот на придонесот определен според чл. 3 ст. 1 точ. 3 од оваа уредба.

Член 40

Средствата реализирани за материјално осигурување на лицата што се времено вон работен однос му ги ставаат на располагање околските (градските) заводи за социјално осигурување на органот на службата за посредување на трудот на чие подрачје се реализирани средствата.

Член 41

Начинот на осигурувањето на дополнителните средства за осигурување на правата за лицата што се времено вон работен однос и за други потреби на службата за посредување на трудот, го пропишува републичкиот извршен совет.

III. ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврзници на придонесот

Член 42

Стопанските организации, државните органи и установите плаќаат придонес:

- а) за сите лица на работа кај нив;
- б) за учениците во стопанството;
- в) за лицата на задолжителна или доброволна пракса (чл. 11 ст. 1 точ. 2 и 4 од Законот за здравственото осигурување);
- г) за лицата што времено, откако го прекинале работниот однос, се уплатени на школување или усовершување (чл. 11 ст. 1 точ. 3 од законот).

Претставничките тела на органите на власта плаќаат придонес и за членовите на тие претставнички тела што примаат постојана награда за својата работа.

Општествените организации, стручните здруженија и коморите плаќаат придонес:

- а) за избраните лица со постојани должности со постојана награда кај тие органи;
- б) за лицата од ст. 1 на овој член.

Работодавците плаќаат придонес за лицата што се на работа кај нив и за учениците во стопанството.

Органите на службата за посредување на трудот плаќаат придонес за лицата што се наоѓаат времено вон работен однос, а кои имаат право на здравствено осигурување.

Самите осигуреници — државјани на ФНРЈ плаќаат придонес:

- а) ако се на работа во странски дипломатски и конзуларни претставништва и мисии или во лична служба при претставници што уживаат дипломатски имунитет;
- б) ако се на работа во странство, во согласност со надлежниот државен орган, при меѓународни организации и установи, при меѓународни општествени или стопански организации, или при странски стопански организации или претпријатија;
- в) ако по овластение дадено од надлежниот орган заминале во странство заради определено запослување (чл. 9 од законот) и таму влегле во работа.

Член 43

Како лица на работа во смисла на претходниот член во случаите определени со оваа уредба или со други прописи се сметаат и лицата кои во определени случаи работат за хонорар или за награда.

2. Основи за пресметување на придонесот

Член 44

Кај стопанските организации се земаат како основа за пресметување на придонесот:

- 1) исплатените плати пресметани според времето односно според ефектот врз основа на тарифниот правилник, како и следниве додатоци односно исплати:

а) во стопанските организации на речниот сообраќај — поркачките додатоци;

б) кесонски додатоци, тунелски додатоци, како и додатоци за работа во вода;

в) во стопанските организации на воздушниот сообраќај: премии на летачите на стопанската авијација; премии за исполнување на нормата на летањето; додатоците за одделни услови на работата на авиомеханичарите; додатоците за работа на извршниот персонал во сезонските работни единици во износот над редовниот тарифен стап на овој персонал; додатоците за ненормирано работно време на шоферите; летачките додатоци;

г) во стопанските организации на поморското стопанство: моркачките додатоци; определените износи на странска валута што ги прима укрцаниот персонал за време на престојот на бродот во крајбрежното море на ФНРЈ; додатоците во определен процент од тарифните ставови за укрцаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери);

д) наградите за реализирани заштеди во материјали и други трошоци;

е) стипендиите на лицата што биле во работен однос, па од страна на стопанската организација се уплатени на школување односно стручно усовршување;

2) другите издатоци што се признаваат како плати, и тоа:

а) наградите за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриските школи, наградите на лицата на задолжителна пракса, како и на другите лица што се оспособуваат или усовршуваат стручно за потребите на стопанската организација, без обзир дали оспособувањето или усовршувањето се врши во самата стопанска организација или надвор од неа, во земјава или во странство;

б) надоместувањата на платите за време на годишен одмор и за дните на државни и народни празници;

в) надоместувањата на платата за време на оддалечување од работа;

г) надоместувањата на платата за време на прекин во работата, во износот во кој се исплатуваат;

д) хонорарите на постојаните и повремените соработници;

3) провизиите на аквизитерите на кои вршењето на работите на аквизитери им е исклучиво занимање.

Не се сметаат како хонорари на постојаните и повремените соработници во смисла на точ. 2 под д) на овој член и не влегуваат во основата за пресметување на придонесот исплатите што се вршат за ракописи објавени во весници и списанија — за рецензија, лектура, коректура и редакција на соработниците на периодични списанија, како и за предавања на курсеви, семинари, народни и работнички универзитети и сл., ако хонорарите не се определени во постојани месечни износи. Исто така, не влегуваат во основата за пресметување на придонесот исплатите што се вршат на име надоместување за извршена самостојна работа на повремените соработници врз основа на одделните договори а не врз основа на договорот за работата, како што се хонорарите за книжевни, уметнички, научни, стручни и слични дела.

Кај државните органи и установи, банките и штедилниците и општествените организации се земаат како основа при пресметувањето на придонесот:

1) платите (основната и дополнителната) и хонорарите (ст. 1 точ. 2 под е) и ст. 2);

2) додатоците и наградите.

Кај другите обврзници на придонесот и кај работодавците се земаат како основа за пресметување на придонесот платите и другите издатоци што се земаат како основа при пресметувањето на придонесот на стопанските организации.

Во основата за пресметување и плаќање на придонесот според горните ставови, влегува и паричната вредност на примањата во натура. Паричниот еквивалент за поодделни видови примања во натура го определуваат народните републики со

свои прописи, освен примањата во натура кај воените организациони единици, за коишто паричниот еквивалент го определува Државниот секретар за работи на народната одбрана.

По исклучок од горниот став, примањата во натура што според одделни прописи влегуваат во материјалните и режиските трошоци на стопанските организации, односно во материјално-оперативните расходи на државните органи и установи, не влегуваат во основата за пресметување на придонесот, ниту во основата за определување на надоместувањето место плата во смисла на чл. 32 ст. 3 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54).

Член 45

За работниците и службениците на стопанските и други организации, како и на државните органи и установи, додека се со служба во странство или стручно се оспособуваат во странство, придонесот за социјално осигурување се плаќа:

1) на платата што им припаѓа на овие работници и службеници кога се со служба во земјава — според општата норма на придонесот за социјално осигурување, и

2) на разликата меѓу износот на платата во земјава и платата во странство, пресметана според званичниот курс, — според нормата на придонесот за здравствено осигурување што ја определува Сојузниот извршен совет.

Според одредбите од горниот став се плаќаат придонесот и во случаите кога обврзници на придонесот се самите осигуреници (чл. 42 ст. 6 под б) и в).

За осигурениците на кои им е осигурено здравствено осигурување во странство во смисла на чл. 82 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, се плаќа само придонесот според општата норма на платата во земјава (ст. 1 точ. 1).

Врз основа на уплатите според ст. 1 точ. 1 на овој член се осигуруваат правата од долгорочните осигурувања и од здравственото осигурување во земјава, а врз основа на уплатите според точ. 2 од истиот став се осигуруваат правата од здравственото осигурување во странство.

Член 46

Ако платите на осигурениците не се утврдени во определен износ, или се утврдени делум во натура, или осигурениците не се редовно во работа со определено работно време, или се наоѓаат на неплатено отсуство или ако не се водат потребни евиденции во врска со примањата на определени категории осигуреници, — Сојузниот завод за социјално осигурување може во согласност со Сојузниот извршен совет да ги утврди:

1) најмалите износи што се земаат како основи за плаќање на придонесот за осигурениците на работа кај поодделни категории обврзници на придонесот (минимални основи);

2) паушалните износи што се земаат како основи за плаќање на придонесот за лицата што не се во работа со полно редовно работно време, како и за поодделни категории осигуреници без обзир на работното време (паушални основи);

3) плаќањето на придонесот за поодделни категории осигуреници во определен паушален износ место според пропишаната норма и основа (паушален придонес).

3. Норми на придонесот

а) Општа норма на придонесот за социјално осигурување

Член 47

Придонесот се плаќа според општата норма на придонесот за социјално осигурување определена со сојузниот општествен план, освен во случаи:

1) кога според одредбите од оваа уредба или според одделните прописи за поодделни категории осигуреници е определена намалена општа норма на придонесот за социјално осигурување, или

2) кога поради определувањето на одделната норма на придонесот за здравствено осигурување нормата на вкупниот придонес е повисока или пониска од општата норма на придонесот за социјално осигурување.

Намалени општи норми на придонесот за социјално осигурување во смисла на точ. 1 од горниот став, можат да се утврдат само со сојузни прописи.

б) Одделни норми на придонесот за здравствено осигурување

Член 48

Придонесот за здравствено осигурување се наплатува според нормите што им одговараат на расходите на здравственото осигурување за осигурениците на работа кај поодделни обврзници на придонесот.

Придонесот според одделните норми се наплатува од обврзниците на придонесот што земаат на работа поголем број осигуреници, како и од обврзниците на определена гранка односно дејност — без обзир на бројот на осигурениците на работа кај нив.

Член 49

Заради утврдување одделни норми на придонесот за здравствено осигурување, собранието на републичкиот завод за социјално осигурување ги определува со свое решение:

1) најмалиот број осигуреници на работа кај поодделен обврзник на придонесот, што обврзува да се определи одделна норма;

2) најмалиот среден расход на здравственото осигурување по еден осигуреник, како и најмалиот процент на изостаноци од работа поради болести и повреди, за чие надминување ќе се определува задолжително одделна норма, без обзир на средноста на подрачјето на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување;

3) најмалиот отстапување од средноста на расходите на здравственото осигурување по еден осигуреник на подрачјето на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување, како и најмалото отстапување од средноста на изостаноците од работа поради болести и повреди на подрачјето на заводот, за кои задолжително се определува одделна норма;

4) најмалите одделни норми на придонесот за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определено отстапување од средноста на расходите односно од средноста на изостаноците од работа на подрачјето на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Минималните износи односно процентите во смисла на горниот став, можат да се утврдат и за поодделни стопански гранки. Во тој случај со решението од собранието на републичкиот завод се определува во кои случаи и под кои услови определувањето на одделните норми ќе се врши врз основа на минимумите утврдени според стопанските гранки.

Решението од собранието на републичкиот завод за социјално осигурување донесено во смисла на горните ставови, добива задолжителна сила кога неговата согласност со одредбите од оваа уредба ќе ја потврди собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 50

Нормите на придонесот според кои поодделни обврзници ќе го плаќаат придонесот за здравствено осигурување се утврдуваат во таблицата на одделните норми на придонесот за здравствено осигурување, што ја донесува со свое решение собранието на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Одделните норми во таблицата се утврдуваат врз основа на средноста на расходите за здравствено осигурување по еден осигуреник и врз основа на средноста на изостаноците од работа поради болести и повреди на подрачјето на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување при што задолжително се земаат во обзир и минимумите определени со решението од собранието на републичкиот завод за социјално осигурување (член 49).

Процентот на највисоката одделна норма на придонесот за здравствено осигурување определен во таблицата може да го надмине најмногу за 4 процентот на општата норма на придонесот за здравствено осигурување (чл. 3 ст. 1 точ. 1). Процентот на најниската одделна норма во таблицата може да биде најмногу за 2 понизок од процентот на општата норма на придонесот за здравствено осигурување.

Член 51

Врз основа на таблицата на одделните норми на придонесот за здравствено осигурување (чл. 50) околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување ја утврдува соодветната одделна норма за поодделен обврзник на придонесот, и тоа:

1) ако расходите на здравственото осигурување за осигурениците на работа кај обврзникот на придонесот се поголеми или помали од определената средност, или

2) ако средноста на изостаноците од работа поради болести и повреди на осигурениците на работа кај обврзниците на придонесот е повисока или пониска од определената средност на изостаноците.

Решението за утврдување одделната норма за поодделен обврзник го донесува директорот на заводот.

Решенијата за определување одделната норма на придонесот се испраќаат до обврзниците на придонесот, а за стопанските организации и за други обврзници што го вршат своето работење преку банка — и до филијалата на банката при која се води нивната сметка.

Обврската за плаќање на придонесот според определената одделна норма започнува на првиот ден на идниот месец откако ќе му се предаде решението на обврзникот.

Против решението донесено според ст. 2 на овој член, обврзникот на придонесот може да подаде жалба до републичкиот завод за социјално осигурување во рок од осум дена по приемот на решението. Решенија по жалбата донесува директорот на заводот.

Член 52

На обврзниците на придонесот на кои определената одделна норма на придонесот за здравствено осигурување им е повисока или пониска од општата норма на придонесот за здравствено осигурување (чл. 3 ст. 1 точ. 1) им се наголемува односно намалува вкупната норма според која го плаќаат тие обврзници придонесот за социјално осигурување за разликата меѓу општата и одделната норма на придонесот за здравствено осигурување.

в) Намалени општи норми на придонесот за социјално осигурување

Член 53

Придонесот се плаќа според намалената општа норма на придонесот за социјално осигурување за:

- 1) учениците во стопанството;
- 2) сезонските селско-стопански работници на работа кај селско-стопански организации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги основани како претпријатија, селански работни задруги и земјоделски стопанства на задругите);
- 3) припадниците на Народната милиција;
- 4) укрпаните морнари и бродари.

Како намалена општа норма на придонесот за учениците во стопанство и сезонските селско-стопански работници (ст. 1 точ. 1 и 2) важи општата норма на придонесот за здравствено осигурување определена за територијата на поодделна народна република (чл. 3).

За припадниците на Народната милиција, како и за укрпаните морнари и бродари (ст. 1 точ. 3 и 4) општата норма на придонесот за социјално осигурување се намалува за вредноста на давањата што им ја осигуруваат обврзниците на придонесот на овие осигуреници на товар на своите средства (чл. 30 и 104 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците).

Член 54

За осигурениците што се осигурени како припадници на самостојни професионални дејности врз основа на одделни прописи и договори, придонесот за социјално осигурување се пресметува според нормите и основите определени во тие прописи односно договори.

Член 55

Републичкиот завод за социјално осигурување определува со решение од своето собрание, кој дел од придонесите реализирани според намалените општи норми на придонесот за социјално осигурување се внесува во фондот за здравствено осигурување, а кој дел во фондот за долгорочни осигурувања.

4. Додаток на придонесот

Член 56

На обврзниците на придонесот кај кои ќе се утврди дека бројот на заболувањата или траењето на боледувањата на осигурениците на работа кај нив значително пораснал затоа што не се спроведени или се недостатошно спроведени здравствените и техничките мерки пропишани односно наредени со цел да се заштитат лицата на работа, околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување ќе определи да се плаќа додаток на придонесот. Овој додаток може да изнесува најмногу 2% од основата за пресметување на придонесот.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување утврдува со свое решение, донесено во согласност со републичкиот извршен совет, општи услови во поглед на воведувањето и висината на додатокот на придонесот.

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување може да му предложи на Сојузниот извршен совет да го укине решението донесено според горниот став, ако утврди дека решението не е во согласност со одредбите од оваа уредба, односно дека не е целесообразно со обзир на единствената основа на социјалното осигурување.

Член 57

Решението со кое врз основа на решението од собранието на републичкиот завод за социјално осигурување (чл. 56 ст. 2) се утврдува обврската за плаќање на додатокот на придонесот за поодделен обврзник на придонесот, го донесува директорот на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување откако ќе прибави мислење од надлежната инспекција на трудот.

За престанокот на обврската за плаќање на додатокот на придонесот решава, по барање од обврзникот на придонесот, директорот на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување откако ќе прибави мислење од надлежната инспекција на трудот.

Против решението за обврската за плаќање додаток на придонесот како и против решението со кое се одбива барањето за престанок на обврската за плаќање на додатокот на придонесот, обврзникот на придонесот може во рок од 15 дена од примањето на решението да подаде жалба до републичкиот завод за социјално осигурување.

Жалбата податена во пропишаниот рок го одложува извршувањето.

Член 58

Републичката инспекција на трудот има право да врши ревизија на оценките дадени од страна на околинските (градските) инспекции на трудот за постоење на условите за воведување односно укинување на обврската за плаќање на додатокот на придонесот. Оценката на републичката инспекција дадена по извршената ревизија, задолжителна е за заводот и за обврзникот на придонесот.

Ако врз основа на ревизиона оценка од републичката инспекција на трудот обврската за плаќање на додатокот на придонесот ќе треба да се укине или измени, укинувањето односно измената важи од првиот ден на идниот месец до донесувањето на ревизионата оценка.

5. Наплата на придонесот

Член 59

Обврската за плаќање на придонесот за социјално осигурување за стопанските организации, државните органи и установи, како и за општествените организации, стасува на денот кога се подигаат од банката средства за исплата на платите.

За работодавците и обврзниците што не го водат своето финансиско работење преку банка обврската за плаќање на придонесот за социјално осигурување стасува последниот ден на оној месец за кој се врши исплатата — ако исплатата на платата е договорена напред, а од првиот ден на оној месец за кој се врши исплатата — ако исплатата на платата е договорена однапред.

За осигурениците — припадници на самостојни професионалните дејности обврската за плаќање на придонесот за социјално осигурување стасува месечно однапред.

Член 60

Придонесот за социјално осигурување од стопанските организации, државните органи и установи, општествени организации и други обврзници што го вршат своето работење преку банка, го наплатува банката при исплатата на готовината за плати и други лични издатоци на кои се плаќа придонесот за социјално осигурување.

Работодавците и другите обврзници на придонесот што не го вршат своето финансиско работење преку банка, должни се самите да го пресметат и уплатат придонесот на сметката на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување кај банката.

Осигурениците — припадници на самостојни професионалните дејности должни се да го уплатуваат придонесот самите или преку своите професионални организации кај банката на сметката на надлежниот околински (градски) завод за социјално осигурување.

Член 61

Придонесот за социјално осигурување се уплатува на сметката на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување на чие подрачје обврзниците на придонесот односно нивните погони или работни единици ја вршат дејноста од која произлегува обврската за плаќање на придонесот.

Монтажните и други претпријатија, кога вршат работи надвор од подрачјето на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување на кое имаат свое седиште, му го плаќаат придонесот за социјално осигурување за работниците и службениците што ги упатуваат на тие работи, и натаму на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување кај кого се веќе пријавени тие работници и службеници.

За другите работници и службеници зафатени со работа на тие работи придонесот му се плаќа на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување на чие подрачје претпријатијата од ст. 2 на овој член ги вршат односните работи.

Член 62

Ако меѓу обврзникот на придонесот и заводот за социјално осигурување дојде до спор во поглед за обврската за плаќање на придонесот или за обемот на обврската, како и во случај кога придонесот за социјално осигурување не е платен во рок од осум дена од стасаноста или е платен во помал износ, околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување му издава на обврзникот на придонесот платен налог на износот на неуплатениот стасан придонес.

Против платниот налог од горниот став обврзникот може во рок од осум дена од доставувањето да поднесе приговор до финансискиот орган на народниот одбор на околинската (градот).

Платниот налог против кој не е поднесен приговор во пропишаниот рок, како и решението по приговорот, се извршни. Потврдата за извршеноста на овие акти ја става финансискиот орган на народниот одбор.

Против решението донесено по приговорот обврзниците на придонесот можат во срок од 15 дена од доставувањето да подадат тужба до надлежниот околиски суд.

Член 63

Ако придонесот за социјално осигурување не е уплатен во рокот на стасаноста, обврзникот на придонесот е должен да плати 12% годишен интерес од денот на стасаноста до денот на извршената уплата на придонесот.

Член 64

Кога стопанска организација ќе му отстапи на приватен работодавец извршување поодделни работи од својата дејност што ги договорил таа со трети лица (градежни работи, превозничка дејност и сл.), придонесот за социјално осигурување што произлегува од извршувањето на таа работа односно услуга должна е да го плати стопанската организација ако приватниот работодавец не го уплатил придонесот во рокот на стасаноста.

Побарувањата според горниот став ги остваруваат околските (градските) заводи за социјално осигурување врз основа на платниот налог, согласно одредбите од чл. 62 на оваа уредба.

Член 65

Ако обврзникот на придонесот на кого му е издаден платен налог не го плати придонесот во рокот на извршноста на платниот налог односно решението по приговорот (чл. 62 ст. 3), наплатата на придонесот од стопанските организации, државните органи и установи, како и од другите обврзници што го водат своето финансиско работење преку банка, ја врши банката врз основа на извршниот платен налог или решение со пренесување определениот износ од сметката на обврзникот на придонесот на сметката на околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Наплатата на придонесот во случаите од горниот став од приватни работодавци и обврзници на придонесот што не го водат своето финансиско работење преку банка, ја врши по барање од околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување финансискиот орган на народниот одбор. Народниот одбор на околицата (градоот) може да го овласти околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување да ја врши наплатата на придонесот самиот, преку свои органи ако тие органи се оспособени за вршење на оваа служба.

Наплатата на придонесот за социјално осигурување во случаи од ст. 1 и 2 на овој член се врши според одредбите од Уредбата за присилна наплата на данокот и на други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/53).

IV. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 66

Приходите и расходите на социјалното осигурување се утврдуваат во претсметката на приходите и расходите на поодделни фондови.

Претсметките на приходите и расходите на фондовите на заводите за социјално осигурување ги донесуваат собранијата на заводите.

Народниот одбор на околицата (градоот) односно надлежниот извршен совет цени дали претсметката на фондовите на заводите е во согласност со прописите. Ако при оваа оценка утврди дека претсметката не е во согласност со прописите, народниот одбор односно надлежниот извршен совет става на претсметката забелешки заради извршување исправа.

Ако собранието на заводот не ги усвои ставените забелешки на претсметката, собранието на околскиот (градскиот) завод е должно спорот да го изнесе на решавање до републичкиот извршен совет, а собранието на републичкиот завод — до Сојузниот извршен совет.

За инвестиционите расходи предвидени во претсметките на фондовите со одделна предопределеност потребна е одделна согласност со народниот одбор на околицата (градоот).

Член 67

Околските (градските) заводи за социјално осигурување вршат месечно пресметување и пренесување на делот на наплатените придонеси што му припаѓа според оваа уредба на републичкиот и на Сојузниот завод за социјално осигурување.

До извршувањето на месечното пресметување банката на секои пет дена му испраќа на републичкиот завод за социјално осигурување времени аконтации во определен процент од вкупно наплатените придонеси. Висината на овој процент ја определува републичкиот завод за социјално осигурување.

Средства за расходите што ги вршат околските (градските) заводи на сметката на фондот за долгорочни осигурувања, должни се да им дадат на располагање републичките заводи за социјално осигурување.

Член 68

Девизните средства потребни за покрите на расходите за лекување на осигурениците уплатени на лекување во странство, како и за покрите на трошоците за лекување на осигурениците што со служба се постојано или времено во странство (чл. 47 од Уредбата за спроведување на Законот за здравствено осигурување), му се даваат на располагање на Сојузниот завод за социјално осигурување од средствата на Централниот девизен фонд, а според кувсот по кој им се пресметуваат овие средства на државните органи.

Член 69

Заводите за социјално осигурување водат книговодство и статистика по единствените обрасци.

Околските (градските) заводи за социјално осигурување должни се редовно секој месец да испраќаат прегледи на приходите и расходите до републичкиот завод за социјално осигурување, кој составува збирен преглед на работењето на сите заводи за социјално осигурување на своето подрачје. Републичкиот завод испраќа секој месец збирен преглед на работењето на сите околски (градски) заводи за социјално осигурување, заедно со прегледот на своето работење, до Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 70

На крајот на секоја година заводите за социјално осигурување се должни да состават годишна завршна сметка, која опфаќа:

- 1) биланс;
- 2) сметка на приходите и расходите;
- 3) прилози што објаснуваат поодделни позиции на билансот и на сметката на приходите и расходите;
- 4) извештај за работењето.

Решението за усвојување на завршната сметка го донесуваат собранијата на заводите за социјално осигурување.

Народниот одбор на околицата (градоот) односно надлежниот извршен совет ја цени законитоста на финансиското работење на заводот за социјално осигурување врз основа на донесените завршни сметки, согласно одредбите од чл. 66 ст. 3 и 4 од оваа уредба.

Одредбите од чл. 69 ст. 2 од оваа уредба ќе се применуваат согласно и за испраќањето на завршните сметки.

Член 71

Како обртни средства на заводите за социјално осигурување им служат наплатените придонеси, како и расположивите средства на резервата и фондовите со одделна предопределеност.

Републичкиот завод за социјално осигурување може од своите расположиви средства да им одобрува на околските (градските) заводи за социјално осигурување кредити со интерес според интересната норма пропишана за побарувањата по жиро сметките кај Народната банка на ФНРЈ.

Ако околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување не располага со достаточни обртни средства од сопствените приходи и фондови, ниту може да ги осигури со кредити републичкиот завод, Народната банка на ФНРЈ е должна да му стави на располагање на заводот за социјално осигурување потребни обртни средства.

Висината на кредитите за обртни средства ја утврдуваат согласно околскиот (градскиот) завод за социјално осигурување и надлежната филијала на банката. Ако не се согласат тие, висината на креди-

тот ја утврдува по барање од околинскиот (градскиот) завод републичкиот завод за социјално осигурување, во согласност со републичката централа на банката.

Ако кредитот за обртни средства му е потребен на републичкиот завод за социјално осигурување, висината на кредитот ја утврдуваат согласно републичкиот завод и републичката централа на банката.

Ако во случај од ст. 4 и 5 на овој член не се постигне согласност, висината на кредитот ја определува Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, а ако не се согласат тие за кредитот, решава Сојузниот извршен совет.

За кредитот што му е одобрен на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување гарантира народниот одбор на околинјата (градој), а за кредитот што му е одобрен на републичкиот завод за социјално осигурување гарантира народната република.

Член 72

Ако на осигуреникот во текот на лекувањето од болест поради која не е неспособен за работа или во текот на лекувањето на негов член на фамилијата му престане осигурувањето кај еден а започне кај друг околински (градски) завод за социјално осигурување, трошоците за лекување што ќе станат од првиот ден на идниот месец по таа измена, паѓаат на товар на заводот при кој е продолжено осигурувањето.

Ако уживател на пензија односно инвалиднина го измени местото на постојаниот престој, заводот за социјално осигурување што ја вршел исплатата до станатата измена, должен е да ја продолжи исплатата за време од натамошни три месеци по истекот на месецот во кој станала измената. Заводот надлежен според местото на новиот престој е должен во тој срок да ја преземе натамошната исплата.

Исплатата за време од три месеци според горниот став, се врши, по правило, преку заводот надлежен според местото на новиот престој.

Член 73

Ако на заводите за социјално осигурување со одделни прописи односно решенија им се довери да вршат други задачи во врска со социјалната заштита, органот што го донел решението за тоа должен е на заводите да им осигури потребни финансиски средства за исполнување на тие задачи, како и за трошоците на службата во врска со нивното извршување.

Средствата за извршување на доверените задачи во смисла на горниот став, се водат одвоено, како средства со одделна предопределеност.

Член 74

Околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување е должен да му ја надомести на републичкиот завод за социјално осигурување штетата што станала поради неправилно донесените или неправилно извршените решенија за правата на осигурениците што се реализираат на товар на фондовите кај републичките заводи за социјално осигурување.

За штетата сторена со неправилна работа одговорат службениците на заводот според прописите што важат за материјалната одговорност на службениците.

Лицето на кое му е извршена исплата за давања на кои според законот нема право, должно е да ги врати примените износи:

1) ако давањето е определено врз основа на неточни податоци добиени од лицето на кое му е извршена исплатата, и

2) ако исплатата е извршена погрешно во износ поголем од износот утврден во решението со кое е определено правото

Ако корисникот на давањата во случаите од горниот став не се согласи со враќањето, заводот за социјално осигурување го реализира враќањето со барање за надоместување на штетата пред редовен суд.

Ако заводот за социјално осигурување со проверка на веродостојноста на документите што служат како основа на остварување на правата од социјалното осигурување ќе утврди дека податоците во односните документи се неточни, должен е да започне постапка против одговорните органи и службените лица и да бара надоместување на штетата.

Член 75

Републичките заводи за социјално осигурување им осигуруваат од средствата на фондот за долгорочни осигурувања надоместување на околинските (градските) заводи за социјално осигурување за расходите на здравствената заштита за:

1) уживателите на пензии и инвалиднини;

2) уживателите на пензии од странски носители на осигурување, кои според одделни прописи или меѓународните спогодби имаат право на здравствената заштита од социјалното осигурување;

3) лицата од чл. 14 точ. 1 и 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

Ова надоместување може да се установи во определен износ по еден уживател или во определен процент од износите на исплатените давања.

Член 76

Ако заводот за социјално осигурување утврди дека определените цени на здравствените услуги во некоја здравствена установа се несразмерно повиоки од фактичните цени на чинењето на тие услуги, тој може да бара органот надлежен за определување на цените да изврши ревизија на определените цени.

Ако во поглед на цената не се постигне согласност, околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување може да бара цените да ги утврди одделна арбитражна комисија, во која влегува по еден претставник од здравствената установа и од републичкиот завод за социјално осигурување, како и лице што ќе го определи републичкиот извршен совет за претседател на комисијата.

Цените на здравствените услуги што ќе ги спредеи арбитражната комисија задолжителни се за здравствената установа и за заводот за социјално осигурување

Член 77

Со прописи на Народна Република Србија се определуваат надлежноста, правата и должностите на заводите за социјално осигурување на Автономната Покраина Војводина и на Автономната Косовско-метохиска Област во поглед на формирањето на фондовите за социјално осигурување и финансиското работење, како и односите на овие заводи спрема Заводот за социјално осигурување на Народна Република Србија.

Член 78

Околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување може да бара надоместување на трошоците за лекување и за други давања извршени за првите два месеци, ако обврзникот на придонесот, со намера да ја одбегне обврската за плаќање на придонесот или поради груба невнимателност при вршењето на должностите определени со закон, воопшто не ќе поднесе пријава за стапувањето на осигуреникот на работа или ако поднесе пријава кога ќе помине пропишаниот срок, а болеста, бременоста, раѓањето, несреќата на работа или вон работа ќе настапи пред поднесувањето на пријавата или најдоцна во срок од три дена по поднесувањето на пријавата.

Обврзникот на придонесот е должен на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување да му ја надомести:

1) штетата предизвикана со вршење давања од социјалното осигурување на лице кое на тие давања немало право, како и редовен придонес за осигуреникот за сето време до денот на поднесувањето на пријавата за истапување на осигуреникот од работа, односно до денот на службеното утврдување на истапувањето на осигуреникот од работа — ако не поднесе во пропишаниот срок пријава за истапувањето на осигуреникот од работа;

2) штетата предизвикана со вршење неправилно пресметани давања, ако поднесе пријава со неточни податоци, или ако воопшто не ја поднесе или не ја поднесе во пропишаниот срок пријавата за измената што влијае на правото на осигуреникот, а случајот за кој му се извршени давањата на осигуреникот настапил пред да се поднесе исправна пријава или најдоцна во срок од три дена по поднесувањето на исправна пријава односно пријава за измената.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно ќе се применуваат и на осигурениците кои според од-

делни прописи се должни самите да поднесуваат пријава.

Барањето за надоместување според одредбите на ст. 1 на овој член го реализира околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување во административната постапка, со издавањата платен налог на лицето обврзано на надоместувањето. Против платениот налог може да се подаде приговор, а против решението по приговорот — тужба, согласно одредбите од чл. 62 на оваа уредба.

Барањата за надоместување според ст. 2 на овој член се реализираат пред редовен суд (чл. 88 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците).

Член 79

Ако болеста, ранувањето, повредата, инвалидноста или смртта на осигуреникот или член на осигурениковата фамилија е предизвикана со кривично дело, заводот за социјално осигурување што е обврзан за давања по тие случаи има право на отштета од лицето што е осудено со правосилна судска пресуда, или за кое е утврдено дека е сторител на односно кривично дело.

Барањето за отштета ја опфаќа вкупната вредност на давањата на кои е обврзан заводот за социјално осигурување и тоа:

1) за лекување и други давања во натура — во износ на фактичните трошоци на извршените давања или во паушални дневни износи што ќе ги определи републичкиот завод за социјално осигурување;

2) за еднократни и кусорочни давања во пари — во износ на вкупно извршените исплати за тие давања;

3) за трајни парични давања (пензии и инвалиднини) — во висина на капитализираната вредност пресметана врз основа на средните износи на тие давања што ги утврдува Сојузниот завод за социјално осигурување со свое решение.

Надоместувањето на штетата го реализира заводот за социјално осигурување со поднесување отштетно барање во кривичната постапка започната против одговорното лице или во граѓанската судска постапка — врз основа на правосилната судска пресуда со која е утврдена судската одговорност на лицето обврзано да ја надомести штетата.

Член 80

Ако болеста, ранувањето, повредата, инвалидноста или смртта настапила затоа што не се извршени пропишаните или наредените мерки за заштита на здравјето и животот на лицата во работа, заводот за социјално осигурување што е обврзан на давање за тие случаи, должен е да бара надоместување на штетата од стопанската организација, општествената организација, здружението, државниот орган, установата, или приватниот работодавец што е одговорен за неизвршување на пропишаните односно наредените заштитни мерки.

Околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување може да бара, кога располага со податоци врз основа на кои може да се заклучи дека има услови за реализирање на надоместувањето во смисла на ст. 1 на овој член, инспекцијата на трудот да започне постапка со цел да се утврди дали постои неизвршување на пропишаните или наредените мерки за заштита на здравјето односно животот на лицата во работа.

Во поглед на висината на побарувањето на име надоместување на штетата според горниот став, важат одредбите од чл. 79 ст. 2 од оваа уредба.

За да се реализира надоместувањето на штетата според овој член заводот за социјално осигурување подава тужба за надоместување на штетата до редовниот суд.

Во постапката за надоместување на штетата заводот за социјално осигурување е должен да го докаже неизвршувањето на заштитните мерки со решение од надлежната инспекција на трудот со кое се утврдува тоа неизвршување.

Член 81

Заводите за социјално осигурување имаат право да вршат преглед на книгите и евиденциите на стопанските организации и на другите обврзници на придонесот, заради контрола на правилноста на пресметката и уплатата на придонесот, како и заради

ди контрола над спроведувањето на социјалното осигурување и над остварувањето на правата на осигурениците.

По исклучок, прегледите на книгите и евиденциите во смисла на горниот став во организационите единици на Југословенската народна армија ги вршат одделни инспекции формирани според прописите што ќе ги донесе Државниот секретар за работи на народната одбрана во согласност со Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 82

Органите на ревизионо-инструкторската служба на републичкиот завод за социјално осигурување се должни најмалку еднаш годишно да извршат преглед на работењето на околинските (градските) заводи.

Органот што ја извршил ревизијата е должен на заводот за социјално осигурување да му предаде примерок од записникот и извештајот за извршената ревизија.

Инспекција на финансиското работење на заводот за социјално осигурување ја вршат органите на финансиската инспекција според општите прописи.

Член 83

Околинските (градските) заводи за социјално осигурување можат да договорат меѓусебното пресметување и плаќање на трошоците на здравствената заштита што им ја осигуруваат заедно на осигурениците, да го вршат во определени постојани износи место според фактичните трошоци.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Како норма на придонесот според која, во смисла на одредбите од ст. 1 одделот 2 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 година, обврзниците на придонесот ќе го плаќаат во 1955 година придонесот за социјално осигурување за учениците во стопанството и за сезонските селско-стопански работници, важи општата норма на придонесот за здравствено осигурување определена во односната народна република (чл. 3).

Нормата на придонесот од горниот став важи и за плаќање на придонесот за учениците во индустриските школи, во смисла на чл. 108 ст. 1 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

Член 85

Придонесот за здравственото осигурување за работниците и службениците со служба во странство, го плаќаат сите обврзници на придонесот според нормата од 12,5% на разликата меѓу износот на платата во земјава и платата во странство пресметана според званичниот курс (чл. 45 ст. 1 точ. 2).

За припадниците на Народната милиција, како и за укрцаните морнари и бродари (чл. 53), придонесот за социјално осигурување се плаќа според нормата што е за 3 пониска од општата норма на придонесот определена со Сојузниот општествен план за 1955 година.

Член 86

Обврзниците на придонесот на подрачјата на околините Копер и Бује ќе го плаќаат придонесот за социјално осигурување според нормата од 35% од основата за пресметување на придонесот според одредбите од оваа уредба.

Член 87

До донесувањето на општествените планови на околините, градовите и градските општини со одделни права за 1955 година и новите тарифни правилници, придонесот за социјално осигурување ќе се пресметува кај стопанските организации согласно одредбите од Одлуката за временна распределба на вкупниот приход и добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54).

Член 88

До донесувањето на прописи за финансирањето на социјалното осигурување на воените осигуреници, за воените осигуреници (активни подофицири, воени службеници, офицери, генерали и адмирални на Оружениите сили на ФНРЈ) нема да се плаќа придонесот за социјално осигурување, а средствата за остварување правата на овие осигуреници ќе ги осигурува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана во својата претсметка.

Член 89

Придонесите за социјално осигурување што треба во 1955 година да се платат на исплатите на платите и другите издатоци од платниот фонд реализиран во 1954 година, се пресметуваат според нормата на придонесот и од основата за пресметување на придонесот според прописите што важеле до влегувањето во сила на оваа уредба.

Обврзниците на придонесот на кои им е установена обврска за плаќање одделен дополнителен придонес според решенијата донесени до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе го плаќаат тој придонес и по влегувањето во сила на оваа уредба сè до крајот на месецот во кој ќе се утврди дека престанале разлозите поради кои била установена обврската за плаќање. Ако обврската за плаќање на одделен дополнителен придонес била установена според нормата повисока од 2%, одделниот дополнителен придонес ќе се плаќа според нормата од 2%.

Член 90

По жалбите на обврзниците на придонесот поднесени до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе донесат решенија органите што биле надлежни според прописите што важеле до тој ден, а по постапката предвидена во тие прописи.

Член 91

Од фондот за здравствено осигурување ќе им се исплатува половина од надоместувањето место плата на осигурениците — жени за случаи на временна неспособност за работа (чл. 26 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците) што ќе настапат од 1 јануари 1955 година.

Член 92

Вишоците на приходите над расходите што ќе се утврдат според завршните сметки на фондовите на околинските (градските) заводи за социјално осигурување и фондовите на републичките заводи за социјално осигурување за 1954 година, ќе се распоредат:

- а) 25% во резервниот фонд, и
- б) 25% во фондовите со одделна предопределеност, за унапредување на здравствената служба и за здравствената изградба.

Преостанатиот дел од вишокот од 50% не може да се употреби и останува нераспореден на сметките на носителите на тие вишоци.

Од вишоците на фондовите на околинските (градските) и на републичките заводи за социјално осигурување, ќе се издвојат, пред распоредот според ст. 1 на овој член, средствата потребни за покритие на мањоците на пасивните заводи — преку одделниот фонд што се формира во смисла на чл. 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) кај републичките заводи за социјално осигурување. Заводите за социјално осигурување на околицата (градот) учествуваат во формирањето на овој фонд, сразмерно со вишокот што ќе се покаже според завршните сметки.

Ако при републичките заводи веќе порано биле формирани фондовите во смисла на чл. 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, средствата што ќе преостанат откако ќе се покријат мањоците на пасивните околински (градски) заводи за социјално осигурување ќе се сметаат како дел од вишокот на работењето во 1954 година кој се распоредува според ст. 1 на овој член.

Ако заводите за социјално осигурување во работењето во 1954 година извршиле расходи што не се предвидени во чл. 12 и 13 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување ќе ги издвојат овие расходи и за истите ќе извршат исправки на покажаните вишоци односно мањоци. Овие расходи можат да се покријат само од средствата на фондовите со одделна предопределеност формирани според ст. 1 под б) на овој член.

Сојузниот извршен совет со одделна одлука ќе пропише од кој ден, за кои цели и на кој начин носителите на вишоците ќе можат да располагаат со вишоците што остануваат нераспоредени во смисла на ст. 2 од овој член.

Член 93

За расходите на Сојузниот завод за социјално осигурување ќе се издвојува во 1955 година, во смисла

на чл. 3 и 36 од оваа уредба, дел во висина од 0,1% од основата за пресметување на придонесот.

До оснивањето на Сојузниот завод за социјално осигурување работите од неговата надлежност според одредбите од оваа уредба ќе ги врши Секретаријатот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет, а решенијата чиешто донесување според одредбите од оваа уредба е во надлежност на Собранието на Сојузниот завод ќе ги донесува Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет.

До оснивањето на Сојузниот завод за социјално осигурување со средствата реализирани во Сојузниот завод ќе располага Секретаријатот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет.

Член 94

Сојузниот извршен совет со одделни прописи ќе ги определи условите за работата и начинот на работењето на фондовите основани во социјалното осигурување, на коишто им е цел на доброволна осигурување да осигуруваат заемно материјално помагање на своите членови во случај на болест, изнеможеност, старост и смрт.

Член 95

До донесувањето на новите прописи за одделните норми и основи за пресметување на придонесот, остануваат во сила:

1) Решението за определување стопите и основот за пресметка на придонесот за социјално осигурување на куќните помошници и на учениците во стопанството кај приватни работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/52), освен одредбата од точ. 3 и одредбите што се однесуваат до учениците во стопанството;

2) Напатствието за минималните основи за пресметување и уплата на придонесот за социјално осигурување кај задругите и приватните работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/52) — доколку се однесува до земјоделските и рибарските задруги, занаетчиите дуќани како и до занаетчиите задруги при кои нема повеќе од пет лица на работа;

3) Наредбата за социјалното осигурување на лицата запослени кај работи со поделелски машини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/47 и 46/52);

4) Одлуката за минималните основи за пресметување придонесот за социјално осигурување на лицата на работа кај приватните работодавци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/54), освен одредбите од точ. 2 ст. 3 и 4;

5) Решението за плаќање на придонесот за социјално осигурување на адвокатските приправници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/54).

Член 96

Упатства за спроведување на оваа уредба донесува Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 97

Одредбите од оваа уредба за формирање фондови и за распределба на средствата, за задолжителното реосигурување, како и одредбите за обврзниците на придонесот, нормите и основите за пресметување на придонесот, ќе се применат од 1 јануари 1955 година, доколку со истите се менуваат соодветните одредби од прописите што важеле до влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 98

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53 со измените и дополненијата — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54 и 34/54), Одлуката за временна примена на прописите за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54), како и другите прописи што се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 99

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 69

19 март 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

53.

До донесувањето на законски прописи за организацијата на социјалното осигурување, врз основа на чл. 111 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Социјалното осигурување го спроведуваат заводите за социјално осигурување како органи на општествената служба на социјалното осигурување.

Заводите за социјално осигурување се самостојни и општествени установи засновани врз начелото на самоуправањето од страна на осигурениците. Заводите за социјално осигурување управуваат со средствата на фондовите за социјално осигурување врз основа на закони и други прописи.

Член 2

Заводите за социјално осигурување се:

- 1) околиски (градски) заводи за социјално осигурување;
- 2) републички заводи за социјално осигурување;
- 3) Сојузен завод за социјално осигурување.

Околискиот завод за социјално осигурување може да се формира и за подрачја на две или повеќе соседни околии. За подрачје на околија и град постои еден завод.

Меѓусебните односи на заводите се засниваат врз правата и должностите што се определени со закон и со оваа уредба.

Член 3

Осигурениците го остваруваат самоуправањето со заводите за социјално осигурување преку собранијата што ги избираат со тајно гласање.

Член 4

Заводите за социјално осигурување имаат својство на правно лице.

Член 5

Заводите за социјално осигурување имаат свој статут со кој во границите определени со закон и со оваа уредба, се установува организацијата и работењето на заводите.

Статутите на заводите за социјално осигурување ги потврдува народниот одбор на околијата (градоот) односно надлежниот извршен совет.

Член 6

Народниот одбор на околијата (градоот) и надлежните извршни совети се грижат за осигурување на самоуправањето со заводите и за законитоста на работата на заводите.

II. ДЕЛОКРУГ НА ЗАВОДИТЕ

1. Околиски (градски) завод за социјално осигурување

Член 7

Во делокруг на околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување спаѓаат:

- 1) осигурување на правата на осигурените лица во сите гранки на социјалното осигурување;
- 2) решавање за правата од социјалното осигурување во случаи кога е тоа предвидено со законот;
- 3) управување со фондовите за социјално осигурување што му се доверени според законот;
- 4) оснивање на установи со кои се овозможува и унапредува остварувањето на здравствената заштита и другите права од социјалното осигурување;
- 5) водење на евиденција за осигурените лица и за остварување на нивните права;
- 6) грижи за наплата на придонесот за социјално осигурување и за распределбата на средствата на фондовите;
- 7) грижи за условите на работата и за остварување на превентивната заштита на осигурениците.

Член 8

Околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување може со решение на своето собрание да

оснива филијали и испостави заради непосредно вршење на службата на заводот во поодделни места, односно на поодделни подрачја, или во поголеми претпријатија и установи.

Делокругот на филијалите и испоставите, како и меѓусебните односи на испоставите, филијалите и заводите, се определува со статутот на околискиот (градскиот) завод.

Околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување може да овласти поодделни претпријатија и установи при спроведувањето на социјалното осигурување да вршат определени административни работи.

2. Републички завод за социјално осигурување

Член 9

Во делокруг на републичкиот завод за социјално осигурување спаѓаат:

- 1) грижи за функционирањето на службата и за евиденција на спроведувањето на социјалното осигурување на територијата на народната република;
- 2) управување со фондовите за социјално осигурување што му се доверени според законот;
- 3) спроведување на реосигурување на околиските (градските) заводи за социјално осигурување;
- 4) решавање за правата од социјалното осигурување во случаи кога е тоа предвидено со законот;
- 5) организирање на ревизионо-инструкторска служба;
- 6) оснивање на установите за унапредување на службата на социјалното осигурување.

3. Сојузен завод за социјално осигурување

Член 10

Во делокруг на Сојузниот завод за социјално осигурување спаѓаат:

- 1) приготвување на сојузни прописи од областа на социјалното осигурување;
- 2) грижи и евиденција за функционирањето на сета служба на социјалното осигурување и предлагање на Сојузниот извршен совет мерки за осигурување на функционирањето на таа служба;
- 3) осигурување на спроведувањето на конвенции за социјалното осигурување и други работи во врска со странски социјални осигурувања, како и остварување на правата на осигуреници во странство;
- 4) грижи за унапредување на службата на социјалното осигурување;
- 5) издавање стручни упатства за административното и финансиското работење на заводите.

III. ОРГАНИ НА ЗАВОДИТЕ

1. Собрание на заводот

Член 11

Собранието на околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување го избираат работниците и службениците, уживателите на пензии и инвалидинини, како и другите осигуреници кои според статутот на заводот имаат право на избирање.

Собранието се избира на две години.

Сојузниот извршен совет ќе ги установи со одделни прописи начинот и времето за спроведување на изборите.

Член 12

Собранието на околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување има најмалу 30 члена.

Бројот на членовите на собранието се утврдува со статутот на заводот, сразмерно бројот на осигурениците на подрачјето на заводот.

Член 13

Филијалите имаат собранија, а испоставите одбори избрани од осигурениците.

Бројот на членовите на собранието на филијалата, како и на одборот на испоставата, се утврдува со статутот на околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Член 14

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување го сочинуваат претставниците од сите околиски (градски) заводи за социјално осигурување на територијата на народната република избрани од собранијата на тие заводи сразмерно бројот на осигурениците.

Со статутот на републичкиот завод за социјално осигурување се определува бројот на членовите на собранието на заводот, како и тоа на колкав број осигуреници се избира по еден член на собранието.

Собранието се избира на две години.

Член 15

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување го сочинуваат избраните претставници од собранијата на републичките заводи за социјално осигурување.

Бројот на членовите на собранието се утврдува со статутот на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 16

Собранието на заводот за социјално осигурување:

- 1) донесува статут на заводот и правилник за својата работа;
- 2) донесува општи решенија за правата на осигурените лица во случаи кога е овластено за тоа со законот;
- 3) донесува претсметка на приходите и расходите на заводот;
- 4) ја прима завршната сметка;
- 5) решава за оснивањето и употребата на фондовите со одделна предопределеност;
- 6) решава за оснивање установи;
- 7) избира извршен одбор и други одбори и комисии;
- 8) решава за назначувањето и за разрешувањето на директорот на заводот;
- 9) им дава смерници за работа на извршните и управните органи на заводот;
- 10) ја одобрува систематизацијата на службеничките места;
- 11) врши и други работи што се ставени во надлежност на собранието со прописи.

Надлежностите од предниот став не можат да се пренесуваат на други органи од заводот.

Надлежностите на собранието на филијала се утврдуваат со статутот и со решение од собранието на заводот.

На собранието му претседава претседателот на извршниот одбор.

2. Одбори и комисии

Член 17

Собранијата на заводите за социјално осигурување, како и собранијата на филијалите, избираат од својата средина извршен одбор, а за извршување на определени работи можат да избираат и други одбори и комисии.

Бројот на членовите на извршниот одбор се установа со статутот или со решение од собранието на заводот.

Извршниот одбор, другите одбори и комисии работат и решаваат на седници.

Член 18

Извршниот одбор на собранието на заводот за социјално осигурување:

- 1) ги утврдува предлозите на претсметката, завршната сметка, систематизацијата на службеничките места и другите предлози за решенија на собранието на заводот;
- 2) се грижи за спроведувањето на решенијата од собранието на заводот;
- 3) донесува општи акти за работењето на заводот за кои ќе го овласти собранието на заводот;
- 4) дава смерници за работа на директорот и на другите управни органи на заводот и врши надзор над нивната работа;
- 5) решава за склучување на договори со здравствени установи и со стопански организации, за заеми и кредити, како и за други акти во врска со управувањето со средствата;
- 6) решава за исклучително признавање на правата врз основа на социјалното осигурување во случаи кога е тоа изрично предвидено со прописите;
- 7) врши и други работи што со одделни прописи се ставени во надлежност на извршниот одбор.

За извршување на поодделни работи извршниот одбор може да формира одделни комисии.

Надлежноста на извршниот одбор на собранието на филијалата се утврдува со статутот и со решение од собранието на заводот.

3. Директорот на заводот

Член 19

Со работењето на заводот за социјално осигурување непосредно раковој директорот.

Директорот го назначува и разрешува собранието на заводот во согласност со народниот одбор односно надлежниот извршен совет.

Извршниот одбор на околинскиот (градскиот) завод е должен пред да го изнесе пред собранието на заводот предлогот за назначување или разрешување на директорот, да прибави мислење од извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување.

Решение за назначување и за разрешување на директорот донесува собранието на заводот врз основа на образложен предлог од извршниот одбор.

Разрешувањето на директорот станува полноважно кога со решението од собранието на заводот ќе се согласи народниот одбор односно надлежниот извршен совет.

Директорот според својата положба е член на извршниот одбор на заводот.

Директорот има право и должност да присуствува на седниците на собранието на заводот. Директорот има право на седницата на собранието да изнесува свое мислење за поодделни предлози и должен е да дава одговори на поставени прашања.

Директорите на републичките заводи имаат право да присуствуваат на седниците на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 20

Директорот на заводот за социјално осигурување:

- 1) ги извршува заклучоците на собранието и на извршниот одбор;
- 2) наредбодавец е за извршување на претсметката на заводот;
- 3) му поднесува на извршниот одбор предлози за решенија, како и извештаи за работењето на заводот;
- 4) донесува решенија за правата од социјалното осигурување;
- 5) ги потпишува договорите, решенијата и другите акти на заводот;
- 6) врши и други работи од делокругот на заводот што не се ставени во надлежност на собранието и одборот.

Член 21

Директорот на заводот за социјално осигурување е одговорен за законитоста на актите од сите органи на заводот.

Директорот на заводот може да запре од извршување секој акт на органите на заводот за кој смета дека е незаконит. Во тој случај тој е должен да го извести за тоа народниот одбор односно надлежниот извршен совет со образложение поради што е запрено извршувањето на актот.

Народниот одбор односно надлежниот извршен совет е должен да ја оцени законитоста на актот чиешто извршување е запрено и за тоа да донесе решение во смисла на чл. 24 од оваа уредба во рок од 30 дена.

Ако народниот одбор односно извршниот совет во рокот од горниот став не донесе решение за укинување односно поништување, актот чиешто извршување било запрено станува извршен.

Член 22

Со работењето на филијалата непосредно раководи управникот на филијалата, а со работењето на испоставата — шефот на испоставата.

Управникот на филијалата и шефот на испоставата ги назначува извршниот одбор на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Управникот на филијалата и шефот на испоставата му одговараат за својата работа на собранието на филијалата односно на одборот на испоставата како и на директорот на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

IV. НАДЗОР

1. Надзор на државните органи

Член 23

Контрола на спроведувањето на изборите за собранијата на околиските (градските) заводи за социјално осигурување врши надлежниот одбор на околицјата (градоот).

Поради утврдени неправилности при спроведувањето на изборите, ако имале влијание на резултатот на изборите, народниот одбор на околицјата (градоот) може да ги поништи спроведените избори и да нареди да се извршат нови избори.

Овластението од горниот став го има републичкиот извршен совет во однос на изборите за собранието на републичкиот завод, а Сојузниот извршен совет — во однос на изборите за собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 24

Народниот одбор на околицјата (градоот) може да укине или поништи општ акт на собранието, на извршниот одбор или на друг одбор на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување кога ќе најде дека му е противен на законот.

Извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување може да му предложи на надлежниот народен одбор укинување или поништување на незаконит општ акт на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување. Ако народниот одбор не ќе донесе решение за укинување односно поништување во рок од триесет дена, извршниот одбор на републичкиот завод може да му предложи на републичкиот извршен совет да го укине или поништи незаконитиот акт.

Народниот одбор на околицјата (градоот) може да го распушти собранието на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување:

1) ако собранието на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување ќе донесе незаконити општи акти повеќе пати;

2) ако ги извршува поништените незаконити акти;

3) ако не ги извршува должностите од својот делокруг.

Во случај на распуштање на собранието на заводот, народниот одбор е должен да распише избори за ново собрание најдоцна во рок од два месеци и да определи временна управа на заводот.

Против решението на народниот одбор за укинување или поништување на општиот акт околицкиот (градскиот) завод може да му изјави жалба на републичкиот извршен совет, кој донесува конечно решение.

Против решението за распуштање на собранието на заводот извршниот одбор може да изјави жалба до републичкото народно собрание во рок од 15 дена по приемот на решението.

Член 25

Републичкиот извршен совет ги има овластенијата од чл. 24 на оваа уредба во однос на општите акти на републичкиот завод и во однос на распуштањето на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување.

Извршниот одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување може да му предложи на републичкиот извршен совет укинување или поништување на незаконит општ акт на републичкиот завод за социјално осигурување. Ако републичкиот извршен совет не ќе донесе решение за укинување односно поништување во рок од триесет дена, извршниот одбор на Сојузниот завод може да му предложи на Сојузниот извршен совет да го укине или поништи незаконитиот акт.

Сојузниот извршен совет ги има овластенијата од чл. 24 на оваа уредба во однос на општите акти на Сојузниот завод за социјално осигурување и во однос на распуштањето на собранието на тој завод.

Против решението на републичкиот извршен совет за укинување или поништување на општ акт републичкиот завод може да изјави жалба до републичкото народно собрание ако е во прашање по-

вреда на републичките прописи, а до Сојузниот извршен совет ако е во прашање повреда на сојузните прописи.

2. Надзор на повисоките заводи

Член 26

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување може да ги укине или поништи незаконитите општи акти на сите органи на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување издадени заради спроведување на решенијата на републичкиот завод. Истото право го има и извршниот одбор на собранието на републичкиот завод во однос на актите од сите органи на околицкиот (градскиот) завод, освен актите на собранието.

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување може да ги укине или поништи незаконитите општи акти на сите органи на републичкиот завод издадени заради спроведување на решенијата на Сојузниот завод. Истото право го има и извршниот одбор на собранието на Сојузниот завод во однос на актите од сите органи на републичкиот завод, освен на актите од собранието.

Извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување може да ги запре од извршување општите акти на околицкиот (градскиот) завод донесени заради примена на прописите. Во тој случај тој е должен да го извести за тоа надлежниот народен одбор на околицјата (градоот) заради донесување на решенијата во смисла на чл. 24 од оваа уредба.

Овластението од горниот став го има извршниот одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување во однос на општите акти на републичкиот завод.

Член 27

Околицкиот (градскиот) завод против решението на републичкиот завод со кое е укинат или поништен негов општ акт може да подаде приговор до Сојузниот завод за социјално осигурување.

Републичкиот завод против решението на Сојузниот завод со кое е укинат или поништен негов општ акт може да подаде приговор до Сојузниот извршен совет.

Член 28

Директорот на повисокиот завод за социјално осигурување може да запре од извршување секој незаконит акт од директорот на понискиот завод и да му предложи на собранието на надлежниот завод да го поништи или укине незаконитиот акт на директорот. Извршниот одбор на заводот чијшто акт е во прашање е должен предлогот од директорот на повисокиот завод да го изнесе пред собранието на првото идно заседание.

Ако собранието од заводот не го усвои предлогот од директорот на повисокиот завод, извршниот одбор на повисокиот завод може да му предложи на надлежниот народен одбор (чл. 24 ст. 2) односно на републичкиот извршен совет (чл. 25 ст. 2) да го поништи или укине незаконитиот акт. Ако народниот одбор односно републичкиот извршен совет не ќе донесе решение за поништување односно укинување на актот во рок од 30 дена, извршниот одбор на повисокиот завод може да му предложи на републичкиот извршен совет (чл. 24) односно на Сојузниот извршен совет (чл. 25) да го поништи или укине незаконитиот акт.

V. СЛУЖБЕНИЦИ НА ЗАВОДОТ

Член 29

Стручните и административните работи во заводите за социјално осигурување ги вршат службениците на заводот.

Доверените работи ги вршат службениците од заводот под непосредно раководство на директорот на заводот, на кого му одговараат за својата работа.

Во поглед на правата и должностите на службениците од заводот важат согласно одредбите од Законот за државните службеници.

Член 30

Службеничките односи, звањата и платите на службениците од заводот се регулираат со прописите што важат за службениците на државните органи, доколку со оваа уредба не е изрично определено поинаку.

Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, ќе донесе правилник за стручната спрема и за испитите на службениците на заводот.

Член 31

За службеничките односи на службениците од заводот, филијалите и испоставите решава директорот на заводот.

За назначувањето, разрешувањето и унапредувањето на службениците на раководни положби, како и на сите службеници од I врста, решава извршниот одбор на собранието на заводот по предлог од директорот.

Примењето во служба службеници од I и II врста се врши според резултатот на конкурсот што се распишува задолжително за таа цел.

Член 32

Разврстувањето во платни разреди на директорите на заводи, управниците на филијали и на шефовите на испостави се врши според одделните прописи, што ги донесува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го овласти тој.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

До донесувањето на прописите за постапката за остварување на правата во сите гранки на социјалното осигурување, решенијата за правата од социјалното осигурување ќе ги донесуваат надлежните органи според правилата на општата управна постапка, доколку со прописите за социјалното осигурување за поодделни случаи не е определено поинаку.

Член 34

Додека со прописите за правата од социјалното осигурување не ќе се утврди надлежноста на органите на заводот за социјално осигурување за донесување решенија за поодделни права, решенијата за правото на пензии и инвалиднини ќе ги донесува директорот на заводот врз основа на предлози од стручни комисии.

Со статутот на заводот може да се предвиди директорот да донесува решенија врз основа на предлог од стручната комисија и за поодделни други права од социјалното осигурување во случаи кога правото зависи од оценката на имотната состојба или други слични оценки.

Членовите на стручните комисии ги именува извршниот одбор на собранието на заводот од редот на стручните службеници на заводот.

Извршниот одбор или одделен одбор на собранието на заводот решава врз основа на извештајот од стручната комисија за исклучителното признавање на правата во случаи кога законот позволява признавање на права според слободна оценка.

Член 35

За правото на инвалидска пензија и инвалиднина решението во прв степен се донесува врз основа на наодот и мислењето од инвалидско-пензионата комисија.

Инвалидско-пензионите комисии ги формира извршниот одбор на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување од потребен број лекари, лекари-специјалисти и други стручни лица од онаа струка на која што и' припаѓа осигуреникот. Членовите на комисијата што не се лекари се назначуваат по предлог од соодветниот синдикален форум.

Кога републичкиот завод за социјално осигурување решава по жалбата со која се напаѓа наодот и мислењето на инвалидско-пензионата комисија, тој го донесува решението врз основа на прибавено мислење од повисоката инвалидско-пензиона комисија.

Повисоката инвалидско-пензиона комисија ја формира извршниот одбор на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување од потребен број лекари и лекари-специјалисти, како и од потребен број други стручни лица од онаа струка на која што и' припаѓа осигуреникот, определени по предлог од земскиот совет на синдикатите.

Наодите и мислењата на инвалидско-пензионата односно повисоката инвалидско-пензиона комисија задолжителни се за заводите.

Собранието на републичкиот завод за социјално осигурување донесува правила за работата на инвалидско-пензионите и повисоките инвалидско-пензиони комисии.

Член 36

Против решението на околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување со кое се установува или ускртува право од социјалното осигурување може да се подаде жалба до републичкиот завод за социјално осигурување.

Жалба може да подаде, покрај осигуреникот, и синдикалната организација на која и' припаѓа осигуреникот, како и стопанска или општествена организација, државен орган и установа при која е осигуреникот на работа.

Срокот за подавање жалба е 15 дена од приемот на решението.

Жалбата се подава преку заводот што го донел решението кое се напаѓа со жалбата.

Ако напаѓаното решение го донел директор на околиски (градски) завод, по жалбата решава директорот на републичкиот завод. Ако напаѓаното решение го донел извршниот одбор или одделен одбор, за жалбата решава извршниот одбор на собранието на републичкиот завод.

Кога според одделните прописи решенијата за правата од социјалното осигурување ги донесува во прв степен републичкиот завод за социјално осигурување, против решението од директорот на заводот може да се подаде приговор до извршниот одбор на собранието на републичкиот завод во срок од 15 дена од приемот на решението. Решението по приговорот е конечно.

Решенијата на републичкиот завод за социјално осигурување донесени по жалбата односно по приговорот, имаат значење на управен акт против кого може да се започне управен спор.

Член 37

Кога решението за правото од социјалното осигурување го донесува филијала односно испостава, или стопанска организација односно установа, или работодавец, против нивното решение може да се подаде приговор до околискиот (градскиот) завод за социјално осигурување во срок од осум дена по приемот на решението. Решението по приговорот има значење на првостепено решение против кое може да се подаде жалба.

Член 38

Републичкиот завод за социјално осигурување задолжително ја оценува, по службена должност, законитоста на сите правосилни решенија за правата на пензии, инвалиднини и додатоци на деца, што ги донесуваат околиските (градските) заводи за социјално осигурување.

Решенијата за правата цитирани во горниот став се извршуваат и пред извршената оценка на законитоста.

При оценувањето на законитоста републичкиот завод за социјално осигурување незаконитите решенија ќе ги поништи и ќе му даде на надлежниот завод упатства да донесе правилно решение, а може незаконитото решение и да го укине или измени и сам да донесе конечно решение.

Член 39

За вршење на ревизионо-инструкторска служба републичките заводи за социјално осигурување можат да формираат одделни органи. Задачата на овие органи е да им даваат стручна помош на околиските (градските) заводи за социјално осигурување и да вршат преглед на нивното работење.

Органите на ревизионо-инструкторската служба ги вршат своите задачи по покана од околиските (градските) заводи, по налог од републичките заводи, или по барање од Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 40

Народна Република Србија определува со свои прописи кои заводи за социјално осигурување и во

кој обем ќе ги вршат работите од делокругот на републичките заводи на подрачјата на Автономната Покраина Војводина и Автономната Косовско-мето-хиска област, како и односите на тие заводи спрема републичкиот завод и надлежноста на нивните ор-гани.

Член 41

Заеднички завод со соседната околица односно градот (чл. 2 точ. 1) ќе формираат околиците што немаат достаточен број осигуреници, или кај кои е тоа условено со состојбата на здравствената служба, сообраќајните врски и сл.

Собранијата на републичките заводи го определуваат најмалиот број осигуреници во околицата, за кој може да се формира завод.

Решение за формирање заеднички заводи донесува собрание на републичкиот завод во согласност со републичкиот извршен совет.

Во случај на соединување на два или повеќе заводи, собранијата на овие заводи продолжуваат да работат како едно собрание до новите избори. Заедничкото собрание избира нов извршен одбор.

Член 42

До донесувањето на прописите од чл. 31 на оваа уредба ќе се применува Правилникот за распоредот во платни разреди полагаите директор на завод за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

Член 43

Сојузниот извршен совет го пропишува со одделно решение начинот на спроведувањето на изборите за органите на самоуправувањето на заводите за социјално осигурување и сроковите во кои ќе се спроведат тие избори.

Член 44

Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет ќе организира Сојузен завод за социјално осигурување и ќе го определи де-нот на почетокот на неговата работа.

Одредбата од чл. 30 ст. 3 на оваа уредба нема да се применува на службениците што ќе бидат презе-мени од редовите на службениците на Секретарија-тата за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет при оснивањето на Сојузниот завод.

Член 45

Додека со статутот не ќе се утврди бројот на чле-новите на собрание на Сојузниот завод за соци-јално осигурување, собрание на секој републич-ки завод избира меѓу своите членови по пет члена за собрание на Сојузниот завод.

Додека со статутот не ќе се утврди бројот на членовите на извршниот одбор на собрание на Со-јузниот завод, тој одбор ќе има седум члена.

Член 46

Од денот на влегувањето во сила на оваа уред-ба нема да се применуваат одредбите од Законот за социјалното осигурување на работниците и службе-ниците и нивните фамилии што се однесуваат до организацијата на службата на социјалното осигу-рување и постапката за остварување на правата на осигурените лица, ако се во спротивност со одред-бите од оваа уредба.

Член 47

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-нуваат да важат:

1) Уредбата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средства-та за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52);

2) Првото напатствие за спроведување на Уред-бата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за соци-јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52);

3) Второто напатствие за спроведување на Уред-бата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за соци-јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/52);

4) Одлуката за оснивање филијали и испостави на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53);

5) другите прописи односно одредби што се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 48

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-вањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 70

19 март 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

94.

Врз основа на одделот 12 од главата XV на Со-јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО ЗАЕ-МИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Заемот за инвестиции што е одобрен од средства-та на Општиот инвестиционен фонд може да се ко-ристи кога во смисла на оваа уредба се депонира при Народната банка на ФНРЈ определен износ на име гаранција (во натамошниот текст: гарантен износ) за довршување на објектите во границите на одобре-ниот заем и во определениот срок.

Гарантниот износ се депонира по секој заем за инвестициите што е одобрен од средствата на Оп-штиот инвестиционен фонд, без обзир на предопре-деленоста на инвестициите (јавни работи, стопански инвестиции и др.) ако со оваа уредба не е опреде-лено поинаку.

Член 2

Гарантниот износ се утврдува во процент од вкупниот износ на заемот за инвестиции.

Процентот од предниот став го определува Со-јузниот извршен совет.

Член 3

Гарантниот износ го депонира инвеститорот или гарантот што ја дал гаранцијата по одобрениот ин-вестиционен заем или и едниот и другиот.

Ако инвеститорот не може да го положи гарант-ниот износ или ако положи само дел од гарантниот износ, гарантот е должен да го положи сиот гарантен износ односно разликата до полниот гарантен износ.

Член 4

По заемите за инвестициите што се финансираат од средствата на федерацијата а се определени со сојузниот општествен план гарантниот износ го де-понира народната република на чија територија се изведуваат тие инвестиции. Народната република може да ја обврзе околицата (градот) на чие подрачје се изведуваат инвестициите, да депонира еден дел од гарантниот износ, како и стопанската организа-ција што ги користи овие земи.

Член 5

Гарантниот износ го депонираат:

а) стопанските организации — од средствата на самостојно располагање;

б) задружните и другите општествени организа-ции и политичко-територијалните единици — од сво-ите приходи и фондови.

Гарантниот износ не може да се депонира од зае-мите добивени од Општиот инвестиционен фонд.

Член 6

Гарантниот износ се депонира во тримесечни ра-ти однапред, со тоа што заемот или годишната тран-ша на заемот да можат да се користат само сраз-мерно со висината на депонираниот гарантен износ.

Член 7

Ако при изведбата на работите во текот на го-дината се утврди дека постои разлика меѓу фактич-ните и претсметковните трошоци во рамките на одо-браниот заем, оваа разлика ќе се покрие од гарант-ниот износ односно од средствата на инвеститорот и гарантот веднаш по утврдувањето на таа разлика.

Кога може да се предвиди однапред дека во текот на изведбата на работите во една година ќе настане разлика меѓу фактичните и претсметковните трошоци на инвестиционите работи, Народната банка на ФНРЈ може да определи исплатата на извршените работи да се врши делум од инвестициониот заем а делум од гарантниот износ односно од средствата на инвеститорот и гарантот.

Износот на делот со кој се покрива исплатата на извршените работи од гарантниот износ односно од средствата на инвеститорот и гарантот се определува сразмерно според предвидената разлика меѓу фактичните и претсметковните трошоци.

Член 8

Ако инвестиционите работи се изведуваат во тек на повеќе години, по истекот на секоја година до крајот на месецот јануари на идната година мора да се утврди дали има разлика меѓу фактичните и претсметковните трошоци на инвестиционите работи во рамките на одобриениот заем извршени во текот на минатата година.

Ако таа разлика не може да се покрие во целост од депонираниот гарантен износ, инвеститорот односно гарантот е должен да го покрие остатокот на разликата од своите средства.

Ако инвеститорот односно гарантот не го покрие остатокот на разликата од предниот став, Народната банка на ФНРЈ има право да го запре користењето на заемот.

Член 9

По довршувањето на инвестициониот објект мора да се утврди дали има разлика меѓу фактичните и претсметковните трошоци на извршените работи во рамките на одобриениот заем.

Ако фактичните трошоци се поголеми од претсметковните трошоци во рамките на одобриениот заем, разликата се покрива од депонираниот гарантен износ. Ако таа разлика не може да се покрие во целост од гарантниот износ, инвеститорот односно гарантот е должен да го покрие остатокот на разликата од своите средства.

Член 10

Ако инвеститорот или гарантот треба да ја покријат разликата меѓу фактичните и претсметковните трошоци во смисла на чл. 7, ст. 2 чл. 8 и ст. 2 чл. 9 на оваа уредба, тие разлики ги покриваат:

- 1) столанските организации од средствата на самостојно располагање;
- 2) политичко-територијалните единици од приходите на нивните буџети и фондови;
- 3) задружните и другите општествени организации од средствата на нивните претсметки и фондови.

Член 11

Сојузниот извршен совет може да реши еден дел од наголемувањето на трошоците на инвестиционите работи во случаите од чл. 7, ст. 2 чл. 8 и ст. 2 чл. 9 на оваа уредба, што настанало поради порастот на цените на основните инвестициони материјали, да се покрие од Општиот инвестиционен фонд, но само во рамките на средниот пораст цените на материјалите во ФНРЈ.

Во случајот од предниот став, Сојузниот извршен совет определува за кои материјали се одобрува покривањето на наголемените трошоци од Општиот инвестиционен фонд и процентот со кој учествува Општиот инвестиционен фонд во тоа покривање.

Член 12

Ако инвестициониот објект не се заврши во предвидениот срок, ануитетите за кои обврската за плаќање стасала ќе се платат првенствено од гарантниот износ и тоа за време од предвидениот срок за завршеток на објектот до неговиот фактичен завршеток.

Ако стасаните ануитети не можат да се наплатат во целост од гарантниот износ, инвеститорот односно гарантот е должен да ја уплати разликата од своите средства.

Со плаќањето на ануитетите по сите заеми одобриени од Општиот инвестиционен фонд мора да се почне во рокот предвиден со договорот за заемот, без обзир дали инвестициониот објект е довршен во предвидениот срок или не.

Член 13

Ако по довршувањето на инвестициониот објект остане непотрошен депонираниот гарантен износ или дел од гарантниот износ, непотрошениот износ му се враќа на инвеститорот односно на гарантот што го депонирал.

Ако гарантниот износ го депонирале инвеститорот и гарантот или повеќе гарант, од непотрошениот дел на гарантниот износ прво се враќа гарантниот износ што е депониран од последниот гарант и натаму обрнато од редот на гарантирањето, така што најпосле се враќа гарантниот износ што е депониран од инвеститорот.

Член 14

На депонираниот гарантен износ Народната банка на ФНРЈ плаќа интерес по иста норма по којашто го пресметува интересот на вложениите средства за самостојно располагање на претпријатијата.

Член 15

По заеми за набавка на селско-стопанска опрема и добиток не се депонира гарантен износ.

Член 16

Гарантните износи се депонираат за сите инвестициони заеми што се користат од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

По исклучок, во 1955 година гарантните износи не се депонираат:

- 1) на заеми одобрени во 1954 година и тоа само на траншите што се одобрени за 1954 година па како неискористени се пренесени во 1955 година;
- 2) на заеми што се финансираат од средствата на федерацијата преку Општиот инвестиционен фонд за инвестициите од одделот 3 на главата XV од Сојузниот општествен план за 1955 година.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.л. бр. 63
18 март 1955 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

95.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Се оснива Сојузна комисија за нуклеарна енергија (во натамошниот текст: Комисија).

Член 2

Комисијата ја помага, координира и усмерува работата на развикоот на нуклеарните науки и раководи со сета работа на практична примена на науката на тоа подрачје.

За да ја изврши оваа задача Комисијата ги определува смерниците за усогласување на дејностите во поодделни области на државната управа, стопанството и научно-истражувачката работа со потребите на развивањето и користењето на нуклеарната енергија за производни цели.

Член 3

Комисијата се состои од претседател, еден или двајца потпретседатели, секретар и членови, што ги именува Сојузниот извршен совет.

Комисијата има свое претседателство кое го сочинуваат: претседателот, потпретседателите, секретарот и членовите на Комисијата што ќе ги определува Сојузниот извршен совет.

Член 4

Комисијата:
1) донесува план за работата на развивање на нуклеарната енергија и презема мерки за негово извршување;

2) ги утврдува потребите во врска со развитокот и користењето на нуклеарната енергија при составувањето на предлогот на Сојузниот општествен план и буџетот и поднесува предлози за тоа до Сојузниот извршен совет;

3) го утврдува предлогот на претсметката на приходите и расходите на Комисијата.

Член 5

Претседателството на Комисијата се грижи за извршување на решенијата на Комисијата и врши други работи што ќе ги определи Комисијата.

Член 6

Во рамките на планот за работа на развивањето на нуклеарната енергија Комисијата може да презема потребни мерки во областа на стопанството и другите области согласно смерниците од Сојузниот извршен совет.

Член 7

Во рамките на своите задачи Комисијата одржува и развива врски со соодветните организации и установи во странство.

Член 8

Комисијата има одделна претсметка на приходите и расходите.

Наредбодател за извршување на претсметката е претседателот на Комисијата.

Член 9

Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на Комисијата донесува самата Комисија.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува со работа Комисијата за помош во научните истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/52).

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 71

19 март 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

96.

Врз основа на чл. 80 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ЗА 1955 ГОДИНА

Во Одлуката за начинот на утврдувањето нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот пречитен текст да гласи:

ОДЛУКА

за начинот на утврдувањето нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година

1. Нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година се утврдува, согласно одредбите од Сојузниот општествен план за 1955 година, на следен начин:

а) соодветните износи на пресметковните плати за 1954 година се множат со бројот на работниците и службениците по поодделни категории стручно образование предвидени според работните места за обемот на работењето во 1955 година за да се утврди вкупниот износ според пресметковните плати, а во селското стопанство за работниците на сел-

ско-стопански работи се множи средната пресметковна плата од 6.800 динари со бројот на работниците без обзир на стручното образование;

б) така утврдениот вкупен износ според пресметковните плати претставува основа според која народниот одбор на околицата (градо, градската општина со одделни права) го определува нивото на тарифните ставови во тарифниот правилник за 1955 година.

2. За утврдувањето нивото според пресметковните плати за 1954 година стопанската организација може да ги употреби само износите на пресметковните плати на оние категории стручно образование што според прописите од 1954 година важеле за работните места во стопанската организација како основа за утврдување на пресметковниот платен фонд.

За утврдување нивото според пресметковните плати за трговските претпријатија и дуќани, покрај стручното образование за работните места во смисла на предниот став, се зема во обзир и стручното образование на лицата што се наоѓаат на работни места во времето кога е донесен тарифниот правилник.

Ако стопанската организација воведува во 1955 година нови работни места што не ги имала во 1954 година, при утврдување нивото на тарифните ставови за нив ќе ги употреби износите на пресметковните плати на оние категории стручно образование за кои смета дека се потребни за вршење на работите на работното место и кои одделно ќе ги одобри народниот одбор на околицата (градо, градската општина со одделни права). На ист начин ќе се постапи доколку е во прашање стопанска организација што не постоела во 1954 година.

3. За утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година служат пресметковните плати определени со Сојузниот општествен план за 1954 година. Кај стопанските организации на коишто во текот на 1954 година народните одбори на околиците (градовите) им одобриле наголемување на пресметковните плати врз основа на овластувањата според Сојузниот општествен план за 1954 година и врз основа на овластувањата според одделните решенија на Сојузниот извршен совет, за утврдување нивото на тарифните ставови за 1955 година се земаат во обзир така наголемените износи.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р. п. бр. 60

15 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

97.

Врз основа на ст. 2 одделот 2 Главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Заеми од Општиот инвестиционен фонд во 1955 година можат да им се одобруваат само на оние инвеститори кои во трошоците на инвестициите што се цитирани во оваа одлука учествуваат со сопствени средства.

Износот на сопствените средства со кои учествува инвеститорот во трошоците на инвестициите се определува во процент од претсметковниот износ на инвестициите.

Процентот на учеството изнесува:

- 1) за инвестициите во селското стопанство:
 - а) за мелнирации и расплоден добиток — 15%
 - б) за економски згради — — — — — 20%
 - в) за визби — — — — — 20%
 - г) за овошни градини, долгогодишни засади и лозја со во поголем дел асталски сорти трозје — — — — — 30%
 - д) за инвестиции на новоосновани селско-стопански организации за сите предопределености — — — — — 15%
 - е) за опрема на селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, на претпријатија за промет на средства за селско-стопанско производство и рибарски претпријатија и задруги, освен опремата што може да се набави со ретрес согласно Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка трактори, селско-стопански машини и направи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54 и 7/55) — — — — — 20%
 - ж) за опрема на претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи во главните житородни подрачја — — — — — 50%
 - з) за губришта и силоси за храна за добиток за кои се даваат заеми вон конкурс — — — — — 10%
 - 4) за кланици и ладилници во Бачка — — — — — 10%
- 2) За инвестиции за прехранбената индустрија:
 - а) за фабрики за шеќер и за фабрики за масло — — — — — 40%
 - б) за маслари — работилници за преработка на масло од маслини и за друго — — — — — 10%
- 3) За инвестиции за производство на материјали со цел да се замени дрвото:
 - а) за производство на дрвени и вештачки плочи — — — — — 30%
 - б) за друго — — — — — 20%
- 4) За инвестиции на ХЕ Кокин Брод, Јајце I, Вухред, Гојак, Перука и ТЕ Коншчина — — — — — 75%

Како новоосновани селско-стопански организации се сметаат сите земјоделски стопанства и задруги што се основани по 1 јануари 1953 година на земјиште што порано не било во состав на некоја селско-стопанска организација, како и сите оние земјоделски стопанства и задруги што во текот на 1953 и 1954 година добиле издвоено земјиште според Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации, ако тоа наголемување во поврвнина изнесува преку 50% од првобитниот земјишен фонд со кој што стопанствата или задругите располагале пред ова наголемување.

Како главни житородни подрачја се сметаат подрачјата: АП Војводина и околините: Жупања, Винковци, Вуковар, Осиек, Бели Манастир, Валово, Гаково и Насице на територијата на НР Хрватска.

II. Учеството во трошоците на инвестициите го осигуруваат:

- а) стопанските организации — од средствата на самостојно располагање;
- б) задружните и другите општествени организации и политичко-територијалните единици — од своите приходи и фондови.

Ако се во прашање инвестиции за реконструкции во стопанските организации, учеството во тро-

шоците на инвестициите стопанската организација може да го осигури и од средствата на својот амортизационен фонд.

III. Ако нема сопствени средства, инвеститорот може за учеството во трошоците на инвестициите да осигури туѓи позајмени или отстапени средства (средства на општествените организации или на политичко-територијалните единици).

IV. Инвеститорот е должен со барањето за заем да и поднесе на банката доказ за осигурување на средствата за учество во трошоците на инвестициите.

Инвеститорот е должен и при секој користење на средствата од заемот претходно да го осигури соодветниот износ на средствата на име учество во трошоците на инвестициите.

V. Оваа одлука не се однесува на:

1) заемите за инвестиции од средствата на федерацијата од одделот 3 на главата XV на Сојузниот општествен план;

2) заемот за изградба на фабриката за целулоза во Бања Лука и заемите за изградба на далекуводите и трафостаниците од точ. 1 одделот 1 на главата XV од Сојузниот општествен план за 1955 година;

3) заемите одобрени пред донесувањето на оваа одлука.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 62

15 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

98.

Врз основа на одделот 2 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 5 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ГАРАНТИТЕ ПО ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ДА ГО ПОКРИЈАТ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ СРЕДСТВА НАСТАНАТО ВО 1955 ГОДИНА

1. Инвеститорите и гарантите (народните републики и народните одбори) се должни да го покријат од своите средства пречекорувањето на издатоците во 1954 година по инвестиционите заеми дадени врз основа на Сојузниот општествен план за 1954 година. Како пречекорување на издатоците ќе се смета разликата меѓу износот на заемот договорен меѓу инвеститорот и Народната банка на ФНРЈ и извршените издатоци односно создадените обврски од страна на инвеститорот според определениот договор.

Инвеститорите и гарантите се должни да го покријат пречекорувањето од предниот став до 30 април 1955 година.

2. Траншите за 1955 година по заемите од Општиот инвестиционен фонд одобрени во 1954 година не можат да се користат во целост додека инвеститорите односно гарантите не го покријат пречекорувањето од точ. 1 на оваа одлука.

Додека не се покрие пречекорувањето од точ. 1, Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на инвеститорите аванси на име транша на заемот за

1955 година, и тоа до 30 април 1955 година а според потребите од изведбата на работите.

3. Како пречекорување од точ. 1 на оваа одлука не се смета поскапувањето на инвестициите поради наголемување на цените на увозната опрема настанато со воведување нови увозни коефициенти или со наголемување определени увозни коефициенти и данокот на промет при увозот во 1954 година. Ова наголемување се покрива со заем од Општиот инвестиционен фонд.

4. Ако вишоците на приходите на инвеститорите и гарантите на територијата на НР Босна и Херцеговина не се достаточни да го покријат пречекорувањето од точ. 1 на оваа одлука, како и средствата потребни за инвестиции од точ. 4) на Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд, разликата ќе се покрие од средствата на федерацијата, а најмногу до износот од 6 милијарди динари.

Врз основа на дефинитивната пресметка на вишоците на приходите и настанатото поскапување на инвестициите, Сојузниот извршен совет ќе донесе одлука за покривање на пречекорувањето настанато во НР Босна и Херцеговина.

5. Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина ќе ги распореди средствата од точ. 4 на оние инвеститори при коишто поскапувањето на инвестициите не е покриено со вишокот на приходите, со тоа што овие инвеститори се должни да склучат договор со Народната банка на ФНРЈ за плаќање ануитет под истите услови под коишто со Народната банка на ФНРЈ ги склучиле првобитните договори за заемот за финансирање на инвестиционите објекти на кои е извршено пречекорување на расходите.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 61

15 март 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

99.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ГАРАНТНИОТ ИЗНОС ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

1. Гарантниот износ по заемите за инвестиции што се должни инвеститорите односно гарантите да ги депонираат при Народната банка на ФНРЈ во смисла на одредбите од Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) изнесува, и тоа:

а) по заемите за прехрамбената индустрија и по заемите за производство на материјали со цел да се заменува дрво 10% од износот на заемот;

б) во сите други заеми за инвестиции одобрени од Општиот инвестиционен фонд — 5% од износот на заемот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 52

15 март 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

100.

Врз основ на ст. 2 одделот 1 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година и чл. 46 ст. 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА

1. Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51, 8/52, 63/52 и 23/53) за внатрешниот сообраќај се менува и дополнува во следново:

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. ПИСМА

Внатрешен сообраќај

Се менуваат нормите на тежината и таксите за писма преку 500 грама, и тој дел на тарифниот став гласи:

„а) Меѓуместен сообраќај:

преку 500 до 750 гр	— — — —	80 дин.
„ 750 „ 1000 „	— — — —	100 „
„ 1000 „ 1500 „	— — — —	120 „
„ 1500 „ 2000 „	— — — —	150 „

б) Местен сообраќај

преку 500 до 750 гр	— — — —	50 дин.
„ 750 „ 1000 „	— — — —	60 „
„ 1000 „ 1500 „	— — — —	70 „
„ 1500 „ 2000 „	— — — —	80 „

2. ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ

Внатрешен сообраќај

Се додава нов став, кој гласи:

„Таксата за отворени поштенски картички во месниот сообраќај се намалува за 50%.“

3. ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ

Внатрешен сообраќај

Тарифниот став се менува и гласи:

„а) Меѓуместен сообраќај:

до 50 гр	— — — —	5 дин.
преку 50 „ 500 „	— — — —	10 „
„ 500 „ 2000 „	— — — —	15 „
„ 2000 „ 5000 „	— — — —	20 „

б) Местен сообраќај:

до 50 гр	— — — —	2 дин.
преку 50 „ 500 „	— — — —	5 „
„ 500 „ 2000 „	— — — —	10 „
„ 2000 „ 5000 „	— — — —	15 „

Ако како печатени работи во месниот и меѓумесниот сообраќај се испраќаат публикации кои во поголем дел содржат романи што се продолжуваат или стрипови, тогаш тарифниот став за нормите на тежината преку 50 грама се наголемува за 100%.

Во внатрешниот сообраќај најголемата тежина е 3 кг, а ако е една поврзана книга најмногу 5 кг.

Книжевни огласи до најголема тежина до 30 грама — 2 динари.“

10. ВРЕДНОСНИ ПИСМА

Внатрешен сообраќај

Точ. б) делум се менува, и тој дел на тарифниот став гласи:

„до 500 дин.	— — — —	—
преку 500 „ 1000 „	— — — —	20 дин.
„ 1000 „ 2000 „	— — — —	30 дин.
„ 2000 „ 5000 „	— — — —	60 дин.“

11. ПАКЕТИ

Внатрешен сообраќај

Тарифниот став се менува и гласи:

а) Поштарина за поштенски пакети според тежината

Норми на тежината	I зона до 50 км	II зона до 100 км	III зона до 200 км	IV зона до 400 км	V зона преку 400 км
до 3 кг	70 дин.	80 дин.	90 дин.	100 дин.	110 дин.
преку 3 " 5 "	80 "	100 "	120 "	140 "	160 "
" 5 " 10 "	90 "	120 "	150 "	180 "	210 "
" 10 " 15 "	100 "	140 "	180 "	220 "	260 "
" 15 " 20 "	110 "	160 "	210 "	260 "	310 "
" 20 " 25 "	120 "	180 "	240 "	300 "	360 "

Поштарината според тежината за пакети на издавачките претпријатија што содржат книги и брошури од сопствено издание се намалува за 50 % од пропишаната поштарина според тежината.

б) Поштарина за пакети според вредноста

до 1.000 дин.	— — — — 20 дин.	преку 50.000 до 100.000 дин.	— — — — 200 дин.
преку 1.000 " 2.000 "	— — — — 30 "	" 100.000 " 500.000 "	— — — — 400 "
" 2.000 " 5.000 "	— — — — 60 "	" 500.000 " 1.000.000 "	— — — — 600 "
" 5.000 " 10.000 "	— — — — 80 "	За секој натамошни 1.000.000 динари	
" 10.000 " 50.000 "	— — — — 100 "	или дел од овој износ — — — — 200 дин.	

в) Поштарина според тежината за пакети што содржат само свежо овошје или зарзават

Норми на тежината	I зона до 200 км	II зона до 400 км	III зона преку 400 км
до 3 кг	50 дин.	50 дин.	50 дин.
преку 3 " 5 "	50 "	50 "	60 "
" 5 " 10 "	70 "	80 "	90 "
" 10 " 15 "	105 "	115 "	125 "
" 15 " 20 "	130 "	140 "	140 "

Поштарината според вредноста за пакети што содржат само свежо овошје или зарзават се наплатува како и за другите пакети (ставот под б).

Поштарината за пакети во внатрешниот сообраќај се наплатува од испраќачот при примането на пакетот, односно од примателот при препраќање или враќање на пакетот.

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ПО ТЕКУШТИТЕ СМЕТКИ

Внатрешен сообраќај

Точ. под в) се менува и гласи:

„в) Вирмански уплати и исплати

1) Кога се врши пренесување од сметковната книшка или од буџетската книшка на текуштата сметка — за секоја уплатница по — — — — — 10 дин.

2) Кога се врши пренесување на банчините уплатници на сметковната или буџетската книшка — за секоја уплатница по — — — — — 10 дин.

3) Кога се врши уплата на сметковната или буџетската книшка со поднесување на барирани чекови — за уплатницата — — — — — 10 дин.

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ

Вториот став се менува и гласи:

„За препорачано ракување со пратки што содржат книги и брошури, како и весници и списанија кога се испраќаат како печатени работи, без обзир кој е испраќачот, се наплатува 20 динари.“

26. ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ

Внатрешен сообраќај

Тарифниот став се менува и гласи:

„а) Писмоносни пратки

Покрај редовната поштарина се наплатува уште:

до 20 гр.	— — — — 2 дин.
преку 20 " 50 "	— — — — 5 "

преку 50 до 250 гр.	— — — — 10 дин.
" 250 " 500 "	— — — — 15 "
" 500 " 750 "	— — — — 20 "
" 750 " 1000 "	— — — — 30 "
" 1000 " 1500 "	— — — — 45 "
" 1500 " 2000 "	— — — — 60 "

б) Пакети

Покрај редовната поштарина се наплатува уште:

1) За секој килограм тежина или дел од килограм, ако се пренесува пакетот на една воздушна релација — — 30 дин.

2) За секој килограм тежина или дел од килограм, ако се пренесува пакетот на две воздушни релации — — — 60 дин.

Б. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ

59. ПРЕТПЛАТА ЗА ПРАВО НА УПОТРЕБА НА СКУСЕНА АДРЕСА

Ставот се менува и гласи:

„Месечна претплата — — — — — 400 дин.“

60. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА ПО ТЕЛЕФОН

Се менува насловот и ставот, така што да гласат:

„60. ПРЕЗЕМАЊЕ ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕФОН

За преземање телеграми по телефон за секои 10 зборови или дел од 10 зборови — — — — — 5 дин.“

61. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕПРИНТЕР

Се менува насловот и ставот, така што да гласат:

„61. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕПРИНТЕР

За преземање на телеграми по телепринтер за **секои 10 зборови или дел од 10 зборови** — — — — — **5 дин.**

62. ПРЕТПЛАТА ЗА УПОТРЕБА НА КОД (ШИФРА)

Се додава нов став, кој гласи:

„Оваа претплата не ја плаќаат државните органи, странски дипломатски и конзуларни претставништва.“

66. ПРЕТПЛАТА

Ставот се менува и гласи:

„Месечна претплата за главен ил спореден апарат:

а) Ако апаратот го дава и одржува претпријатието на птт сообраќај — — — **2.500 дин.**

б) Ако апаратот ќе го набави или одржува самиот претплатник — — — **300 дин.**

в) Ако апаратот ќе го набави самиот претплатник, а го одржува претпријатието на птт сообраќај — — — **1.200 дин.**

г) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи телеграфски апарат (телепринтер) на користење, но истиот не се врзува за телеграфската централа за јавен сообраќај — — — — — **6.000 дин.**

д) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи телеграфска централа на користење, но оваа не се вклучува во телеграфската централа за јавен сообраќај — — — — — **6.000 дин.**

е) За месна напречна телепринтерска врска што служи за измена на соопштенија во локалниот сообраќај — — — **4.000 дин.**

ж) За месна напречна телепринтерска врска со која двајца или повеќе корисници примаат паралелно соопштенија преку меѓуместен вод, се наплатува од секој корисник освен од првиот — — — **20.000 дин.**

з) Ако претпријатието на птт сообраќај отстапи приклучна кутија на претплатник што има свој сопствен апарат — — — — — **1.000 дин.**

Доколку во случаите од а) — д) корисникот се наоѓа во поширок местен реон, тогаш покрај горните износи, се наплатуваат од корисникот и патните трошоци на техничкиот орган за одржување.

Во случајот под в) ако е во прашање големо поправање, фактичните трошоци се пресметуваат и наплатуваат според фактурата.“

68. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕЃУМЕСНИОТ СООБРАЌАЈ

Се додава нов став кој гласи:

„За користење врски во месниот, меѓумесниот и меѓународниот сообраќај се наплатува најмал месечен износ од 5.000 динари. Ова не се применува на претплатниците што се врзани за централи од други места и кои плаќаат такса за меѓумесна напречна телепринтерска врска според тарифниот став 69 под а).“

69. ОТСТАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИ

Се менува насловот и ставот, така што да гласат:

„69. МЕЃУМЕСНИ НАПРЕЧНИ ТЕЛЕГРАФСКИ ВРСКИ

а) За меѓумесна напречна телеграфска врска со која претплатникот е врзан за телеграфска централа од друго место се наплатува **25%** од таксата пропишана за меѓумесна напречна телефонска врска, сметајќи ги воздушните растојанија на местата по телефонските зони.

б) За меѓумесна напречна телеграфска врска со која непосредно се поврзани два корисници се наплатува **50%** од таксата пропишана за меѓумесна напречна телефонска врска, сметајќи го воздушното растојание на местото според телефонските зони.

в) За користење меѓумесна напречна врска како носител на туѓи телеграфски уреди, се наплатува за секој канал на поставен уред по **25%** од таксата пропишана за меѓумесната напречна телефонска врска, сметајќи го воздушното растојание според телефонските зони.

За меѓумесните напречни телеграфски врски од точ. б) и в) се наплатува уште и претплата за месната напречна телефонска врска од тарифниот став 88 под е).“

70. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ВОДОВИ

Ставот се менува и гласи:

„За одржување туѓи месни и меѓумесни телеграфски водови се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра тел — годишно — — — — — **250 дин.**“

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН

Првиот став се менува и гласи:

„За одржување претплатнички телеграфски водови во поширок местен реон, без обзир чија се сопственост, се наплатува за секои 100 метра или дел од 100 метра тел — годишно — — — **125 дин.**“

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ**81. МЕСНИ РАЗГОВОРИ**

Ставот се менува и гласи:

„а) За местен разговор извршен од претплатнички телефон во местата со автоматски централи што имаат бројачи на разговори се наплатува — — **10 дин.**

б) За една единица на местен разговор извршен од јавна говорница, се наплатува — — — — — **10 дин.**“

82. МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ

Ставот се менува и гласи:

„а) Период на јак сообраќај (7—19 часот): за обични меѓумесни разговори извршени во период на јак сообраќај тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

Поблиска зона до 10 км	—	—	—	—	40 дин.
I зона од 10	25	—	—	—	80
II зона „ 25	50	—	—	—	120
III зона „ 50	100	—	—	—	160
IV зона „ 100	200	—	—	—	220
V зона „ 200	400	—	—	—	280
VI зона „ 400	600	—	—	—	320
VII зона преку	600 км	—	—	—	380

б) Период на слаб сообраќај (19—7 час); за обични меѓумесни разговори извршени во период на слаб сообраќај тарифниот износ за една единица разговор изнесува:

Поблиска зона до 10 км	—	—	—	—	20 дин.
I зона од 10	25	—	—	—	40
II зона од 25	50	—	—	—	60
III зона „ 50	100	—	—	—	80

IV зона од 100	до 200 км	— — — —	110 дин.
V зона „ 200	„ 400 „	— — — —	140 „
VI зона „ 400	„ 600 „	— — — —	160 „
VII зона преку	600 км	— — — —	190 „

в) Како меѓуместен разговор се смета оној разговор што е извршен посредством центри на две разни места без обзир на нивната оддалеченост.

г) Во автоматски мрежни групи, каде што не постојат временскозонски бројачи, од вкупниот број на извршените разговори претплатникот плаќа:

20% како меѓумесни разговори во траење од една единица на I зона јак сообраќај, а 80% како месни разговори.

д) За меѓумесни новинарски разговори извршени во времето од 15—7 часот се наплатува тарифниот износ пропишан за разговорите извршени во период на слаб сообраќај.

е) Ако телефонскиот претплатник како повикувач не се одзове на поканата за извршување на разговор, а разговорот пред тоа не го откажал, плаќа една третина од говорната единица на обичен разговор според периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.

ж) Ако било повикувачот било повиканиот одбие да разговара откако е веќе воспоставена меѓумесната врска, повикувачот плаќа една третина од таксата за говорна единица на обичен разговор според периодот на сообраќајот во кој е воспоставена врска.

з) За разговорите плативи во одредиштето се наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумесните разговори од ист вид и траење, извршени во истиот период на сообраќајот.

Ако повиканиот не се согласи да ја плати таксата за разговор и разговорот поради тоа не се изврши, повикувачот ја плаќа таксата пропишана за обична меѓумесна телефонска покана.

з) За разговори по договор, без користење телефонска покана, се наплатува тарифниот износ пропишан за меѓумесни разговори од ист вид и траење, извршени во ист период на сообраќај.

Во случај на неизвршување ваков разговор поради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот се наплатува таксата, пропишана за обична меѓумесна телефонска покана.

с) За меѓумесни радиофонски преноси се наплатува таксата предвидена за обични меѓумесни разговори според периодот во кој се врши радиофонскиот пренос ако за преносот се користат обични телефонски врски со ширина на обемот на пренесените фреквенции од 300 до 3.400 Хз или помалу од тоа

Ако за радиофонски пренос се користат специјални водови, се наплатува таксата пропишана за обични меѓумесни разговори наголемена за:

— 50% ако е употребен вод со ширина на обемот на пренесените фреквенции од 50 до 6.400 Хз;

— 100% ако е употребен вод со ширина на обемот на пренесените фреквенции од 50 до 10.000 Хз.

Кај меѓумесни радиофонски преноси, се наплатуваат фактичните трошоци за воспоставување на месните врски доколку се воспоставуваат месни врски.

и) За меѓумесни преноси од спортски натпревари кои во местото за кое се врши преносот се разгласуваат преку звучник или разгласна станица, а не преку радиостаница, се наплатува таксата предвидена за обични меѓумесни разговори извршени во период на слаб сообраќај, без обзир во кој период се врши преносот.

84. ТЕЛЕФОНСКА ПОКАНА И ИЗВЕСТИЕ

Во точ. а) и б) по зборовите „За обична“ и „Затитна“ се додава зборот „Меѓумесна“.

Се додава нова точка в) која гласи:

„За месна телефонска покана се наплатуваат 20 динари. За известие за испорачка на месна телефонска покана се наплатуваат 10 динари.“

86. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

Точ. а) се менува и гласи:

„а) Месечната телефонска претплата за главен телефон изнесува:

I раздел — во местата што имаат до 10 претплатнички водови:

I група претплатници: станови и општествени организации, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 200 дин.

II група претплатници: установи, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 400 дин.

III група претплатници: стопански организации, задружни организации, претпријатија, дуќани, слободни занимања и занаетчиство — — — — 600 дин.

II раздел — во местата што имаат од 11 до 25 претплатнички водови:

I група претплатници: станови и општествени организации, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 250 дин.

II група претплатници: установи, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 800 дин.

III група претплатници: стопански организации, задружни организации, претпријатија, дуќани, слободни занимања и занаетчиство — — — — 1.000 дин.

III раздел — во местата што имаат од 26 до 100 претплатнички водови:

I група претплатници: станови и општествени организации, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 400 дин.

II група претплатници: установи, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 1.800 дин.

III група претплатници: стопански организации, задружни организации, претпријатија, дуќани, слободни занимања и занаетчиство — — — — 2.200 дин.

IV раздел — во местата што имаат преку 100 претплатнички водови:

I група претплатници: станови и општествени организации, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 500 дин.

II група претплатници: установи, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 2.500 дин.

III група претплатници: стопански организации, задружни организации, претпријатија, дуќани, слободни занимања и занаетчиство — — — — 3.000 дин.

Точ. в) се менува и гласи:

„Активните и пензионисаните работници и службеници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата.“

87. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

Точ. а) и ф) се менуваат и гласат:

„а) Месечната претплата за главен телефон во места со автоматски телефонски центри што имаат бројачи на разговори изнесува:

I група претплатници: станови и општествени организации, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 200 дин.

Претплатниците од оваа група плаќаат месечно покрај претплата уште и паушален износ од 300 динари, без обзир на бројот на извршените разговори, што им дава право за вршење на 60 месни разговори, а за секој натамошен месен разговор плаќаат 10 динари.

II група претплатници: установи, освен нивните претпријатија, дуќани и сл. — — — — 400 дин.

III група претплатници: стопански организации, задружни организации, претпријатија, дуќани, слободни занимања и занаетчиство — — — — — 600 дин.

г) Активните и пензионисаните работници и службеници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата и 25% од таксата за месни разговори.

Во телефонските автоматски мрежни групи овие работници и службеници плаќаат, како претплатници на тие групи, првите 200 импулси според бројачот по 2,50 динари, а за секој натамошен импулс 10 динари.

88. ПРЕТПЛАТА ЗА ДРУГИТЕ ВНАТРЕШНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Во точ. а) се додава нов став, кој гласи:

„Одредбите од точ. а) се однесуваат само на оние споредни станици што се сврзани преку поединечни главни телефони, а не на оние што се сврзани за куќни телефонски центри.“

Точ. е) се менува и гласи:

„е) За месна напречна телефонска врска се наплатува месечно — — — — — 3.500 дин.“

89. ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ ИМОТ НА ПТТ УСТАНОВА

Насловот и ставот се менуваат и гласат.

89. ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ СООБРАЌАЈ

За куќни телефонски центри што се сопственост на претпријатијата на птт сообраќај, а се монтирани кај корисникот и вклучени во јавната телефонска мрежа, се наплатува по еден број сметајќи го полниот капацитет на централата:

а) За индукторски куќни центри — месечно — — — — — 50 дин.

б) За куќни центри со централна батерија (ЦБ) — месечно — — — — — 100 дин.

в) За автоматски куќни центри — месечно — — — — — 200 дин.

г) За секој вод со кој е сврзана куќната централа за јавна телефонска централа, се наплатува претплата за пропишана за главниот телефон.

д) Освен претплатите цитирани од точ. а) до г) се наплатува за секој спореден апарат вклучен во куќната централа 20% од претплата за главен претплатнички телефон во тоа место.

За споредна станица вклучена во куќна централа се наплатува 50% од претплата за главен претплатнички телефон ако корисникот на споредната станица и куќната централа е едно исто лице, а полна претплата за главниот претплатнички телефон ако корисник на споредната станица е друго лице.

Ако за вклучување на споредната станица во куќна централа се користи телефонски вод на месна мрежа за јавен сообраќај се наплатува уште и претплата за месна напречна телефонска врска од точ. е) од тарифен став 88.

г) За куќни центри што се сопственост на претпријатије на птт сообраќај, а се монтирани кај корисникот така што не се вклучени во јавна телефонска мрежа, се наплатува по еден број сметајќи го полниот капацитет на централата:

— за индукторски куќни центри 100 дин.

— за куќни центри со централна батерија (ЦБ) — — — — — 150 дин.

— за автоматски куќни центри — 300 дин.

— за телефонски апарати вклучени во ваква куќна централа, се наплатува за секој апарат претплата за пропишана за споредни претплатнички телефони само ако апаратите се сопственост на претпријатијата на птт сообраќај.

90. ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Точ. б) и в) се менуваат и гласат:

„б) Во местата со автоматски центри што имаат бројачи на разговори:

1) За спореден телефон односно споредна станица на друго лице које се наоѓа во иста зграда или на исто земјиште каде што и куќна централа се наплатува 20% од претплата за главниот телефон во тоа место само ако телефоните се сопственост на претпријатијата на птт сообраќај.

2) За споредна станица што се наоѓа вон земјиштето на кое е куќната централа, се наплатува 50% од претплата за главниот телефон ако корисникот на споредната станица и куќната централа е едно исто лице, а полна претплата за главниот телефон ако корисникот на споредната станица е друго лице, без обзир чија сопственост се телефонските апарати.

в) Во местата со рачни телефонски центри или автоматски центри што немаат бројачи на разговори, претплата се наплатува за споредните телефони и споредните станици според одредбите од точ. б) под 1 и 2 на овој тарифен став, без обзир чија сопственост се телефонските апарати.“

Се додава нова точка г) која гласи:

„г) Ако за вклучување на споредната станица во куќната централа се користи телефонски вод на месната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште и претплата за месна телефонска напречна врска од точ. е) на тарифниот став 88.“

91. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА

Во поднасловот „Одделни случаи“ во точ. а) зборовите „по три единици“ се заменуваат со зборовите „по една единица“.

По тарифниот став 92 се додава нов тарифен став 93, кој гласи:

„93. ПОВИКУВАЊЕ ИЛИ БУДЕЊЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

За повикување или будење претплатници во определено време се наплатува месечна претплата:

а) ако повикувањето или будењето се врши еднаш дневно 350 динари;

б) ако повикување или будење се врши повеќе пати дневно, се наплатува онолку пати по 350 динари колку пати се врши повикувањето;

в) за поединечно повикување или будење, кога оваа услуга не се врши во рамките на месечната претплата, се наплатува 10 динари.“

Натамошните тарифни ставови 93, 94, 95 ги менуваат редните броеви и стануваат 94, 95 и 96.

Насловот „III НАЕМИ НА ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ — КАНАЛИ“ над тарифниот став 96 се менува и гласи:

„III МЕЃУМЕСНИ НАПРЕЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ВРСКИ“

Досегашните тарифни ставови 96 и 97 се соединуваат во еден тарифен став 97, кој гласи:

„97 МЕЃУМЕСНИ НАПРЕЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ВРСКИ

а) За меѓумесна напречна телефонска врска што се дава само за извесно време во текот на денот (само за неколку часа), се наплатува за секој час или започнат час такса за десет говорни единици на јак односно слаб сообраќај, според периодот во кој се користи врска, со тоа што се наплатува најмногу износот пропишан во точ. б) од овој тарифен став.

б) За меѓумесна напречна телефонска врска што се дава за цел ден, се наплатува средната вредност на тарифниот износ за шеесет говорни единици на јак и слаб сообраќај.

в) За користење на меѓумесна напречна врска како носител на туѓи високофреквентни телефонски уреди, се наплатува за секој канал на поставе-

ниот уред тарифниот износ од точ. б) на овој тарифен став, пропишан за меѓумесни напречни врски намален за 20%.

г) Покрај таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став, се наплатува уште и претплатата за месна напречна врска од тарифниот став 88 точ. е) ако за спој на меѓумесната напречна врска со апаратите на корисникот се употребени водови на месната мрежа за јавен сообраќај.

Таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став се определуваат според оддалеченоста на местата по воздушна линија (зони).

Каналните, фантомните и суперфантомните врски се сметаат како потполни телефонски врски.

98. ОДРЖУВАЊЕ ТУГИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ

Насловот се менува и гласи:

„98. ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИТЕ ВОДОВИ“

Точ. а), б), д) и е) на тарифниот став 98 се менуваат и се додаваат нови точки е) и ж) и гласат:

„а) За редовно одржување туѓи меѓумесни телефонски водови се наплатува за секој 100 метра или дел од 100 метра тел, годишно — — — — — 250 дин.“

б) За редовно одржување претплатнички телефонски водови во поширок местен реон, без обзир чија се сопственост, се наплатува за секој 100 метра или дел од 100 метра тел, годишно — — — — — 125 дин.

д) Одржувањето меѓумесни напречни телефонски врски од тарифниот став 97 и месни напречни врски во потесен местен реон се наплатува. За одржување месни напречни врски во поширок местен реон, се наплатува таксата пропишана за одржување претплатнички водови во поширок местен реон според точ. б) од овој тарифен став.

е) За редовно одржување вод на повремени телефон во поширок местен реон, се наплатува таксата пропишана за одржување претплатнички вод во поширок местен реон (според точ. б) на овој тарифен став), без обзир дали телефонот е во сообраќај или не.

ж) За одржување туѓи кабели во месна мрежа се наплатуваат фактичните трошоци за одржување на големени за соодветниот дел на амортизацијата и интересот на основните средства на кабелската канализација, ако се користи канализацијата на претпријатијата на птт сообраќај.

з) Трошоците за инвентаризационото одржување туѓи меѓумесни водови и претплатнички водови во поширок местен реон паѓаат на товар на претплатничките и се пресметуваат и наплатуваат по фактурата.

100. НОВ ГЛАВЕН ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОН

Точ. а) и д) се менуваат и гласат:

„а) За воспоставување нов главен претплатнички телефон во потесен местен реон, се наплатува пристапна такса која изнесува:

1) во места до 200 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 300 дин.;

2) во места од 201—1.000 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 500 дин.;

3) во места преку 1.000 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 1.200 дин.;

д) Активните и пензионисаните работници и службеници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од износот од точ. а) или б) на овој тарифен став.

102. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ

Точ. а) се менува и гласи:

„а) За селидба главен претплатнички телефон во потесен местен реон, се наплатува:

1) во места до 200 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 300 дин.;

2) во места од 201—1.000 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 500 дин.;

3) во места преку 1.000 вкочпени главни претплатнички телефони — — — — — 1.200 дин.“

При селидба на два претплатнички што ги заменуваат меѓусебе станите односно работните простории, така што е потребно да се изврши само измена на бројот на телефоните, се наплатува само таксата пропишана за измена на бројот на телефонот од тарифниот став 95.

104. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ

Првиот став на точ. а) се менува и гласи:

„За преместување главен или спореден претплатнички телефон, споредна станица, двоен, сериски или групен приклучок, се наплатува — — — — — 300 дин.“

105. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ

Точ. д) се менува и гласи:

„д) Активните и пензионисаните работници и службеници на Југословенските пошти, телеграфи и телефони плаќаат 50% од таксата за селидба и преместување телефони и други телефонски уреди.“

106. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНИ ВО ЦЕНТРАЛИ НА ДРУГИ МЕСТА

Тарифниот став се менува и гласи:

а) За претплатнички телефон кој не е вкочпен во централата на местото во кое се наоѓа односно во најблиската централа, туку во централа на друго место, се наплатува покрај претплатата уште и:

1) ако водот со кој е сврзан претплатничкиот телефон за централата е сопственост на претпријатието на птт сообраќај — месечно средната вредност на таксата за 900 говорни единици, пропишана за меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај;

2) ако овој вод е сопственост на претплатник — 50% од износот од точ. а) под 1 на овој тарифен став.

б) Ако во централата на друго место е вкочена куќна централа или сериска гарнитура со повеќе од два телефонски апарати, се наплатува месечно покрај претплатата уште и:

1) ако телефонскиот вод е сопственост на претпријатието на птт сообраќај — средната вредност на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај;

2) ако телефонскиот вод е сопственост на претплатник — 50% од износот од точ. б) под 1 на овој тарифен став.

Тарифните износи под а) и б) на овој тарифен став се определуваат според воздушната оддалеченост меѓу местото во кое се наоѓа телефонот и местото во кое се наоѓа централата во која е вкочпен.

За редовно одржување на водот од точ. а) и б) на овој тарифен став се наплатува износот од тарифниот став 98 точ. б), пропишан за редовно одржување претплатнички вод во поширок местен реон, без обзир чија сопственост е водот.

в) Ако во куќната централа или сериската гарнитура — споменати во точ. б) на овој тарифен став — се сврзани како споредни станици телефони што се наоѓаат во земјиштето на корисникот на куќната централа или сериската гарнитура, како и телефони на други правни или физички лица, се наплатува за секој ваков телефон, без обзир чија сопственост е телефонскиот апарат, претплатата пропишана за главниот телефон на местото во кое куќната централа односно гарнитура е вкочена, уште:

1) за телефон во стан — 2% од таксата што се наплатува од корисникот на куќната централа односно сериската гарнитура врз основа на точ. б) на овој тарифен став;

2) за други телефони 10% од таксата што се наплатува од корисникот на куќната централа односно на сервиската гарнитура врз основа на точ. б) на овој тарифен став.“

131. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ ПОСТРОЈКИ

Точ. б) се менува и гласи:

„б) Надоместувањето на претпријатието на птт сообраќај за загубениот приход за време додека траело запирањето на сообраќајот предизвикано со оштетувањето, кое се пресметува врз основа на средниот сообраќај на оштетената постројка во текот на претходниот месец.“

II. Во целиот текст на Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа се менуваат следниве изрази:

а) називот „ПТТ установа“ се заменува со називот „Претпријатие на птт сообраќај“;

б) називот „Главна дирекција на поштите“ се заменува со називот „Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните“;

в) називот „Дирекција на птт“ се заменува со називот „Претпријатие на птт сообраќај“.

III. Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните ќе издаде, во согласност со Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, во срок од два месеци по влегувањето во сила на ова решение, пречистен текст на Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1955 година.

Р.л. бр. 72

19 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

То заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ с. р.

101.

Врз основа на Одлуката на Сојузниот извршен совет за овластување Одборот за стопанство да ја пропише содржината на инвестиционите елаборати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ УПРОСТЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЕЛАБОРАТИ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

I. Стопанските и задружните организации, водните заедници и народните одбори, што подигаат или набавуваат:

1) мелиорациони објекти, економски згради или објекти за складирање, доработка и преработка на селско-стопански производи, чијшто поединечна вредност не го преминува износот од три милиони динари; и

2) овошни градини на поврвина од 10 ха и помала, лозја и други долгогодишни засади на поврвина од 5 ха и помала, работен и расплоден добиток, опрема на селско-стопански аптеки, претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи, претпријатијата за промет на средствата за селско-стопанско производство и рибарските претпријатија и задруги без обзир на вредноста,

можат кога поднесуваат барање за инвестиционен заем на конкурсите распишани во 1955 година место полниот инвестиционен елаборат пропишан во ст. 2 чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), да и' поднесат на банката, упростен инвестиционен елаборат.

II. Содржината на упростениот инвестиционен елаборат треба задолжително да содржи:

1) за мелиорациони објекти, економски згради и објекти за складирање, доработка и преработка на селско-стопански производи:

а) технички опис на градежните работи во кои треба да бидат цитирани: видот и димензиите (капацитетот) на инвестициониот објект како и материјалот со кој се изведуваат градежните работи,

б) спецификација и претсметка на опремата што се набавува,

в) градежни скици со предмер и претсметка, и

г) економско образложение дека инвеститорот може да го врати заемот од приходите на објектот за чија изградба или набавка бара заем;

2) за овошните градини, лозја, хмеларници и други долгогодишни засади:

а) технички елаборат кој треба да содржи:

— големина на овошната градина и лозјето,

— број на садниците по 1 хектар,

— бонитет и конфигурација на земјиштето на кое се подигаат засадите,

— вид и број на сортите,

— дали видовите и сортите се предвидени со реонизацијата,

— на каква почва се подигаат засадите,

— начин на садењето и одгледувањето,

— од каде се набавува посадочниот материјал,

— положба на земјиштето на кое се подигаат засадите во однос на сообраќајната врска што постои, пазарот и др., и

— претсметка на работите по 1 хектар и вкупно;

б) економско образложение од кое треба да се гледа приходот од засадите (овошните градини, лозја, хмеларниците и другите засади) на 1 ха во однос на приходот од културата што е досега одгледувана на тоа земјиште, како и дека инвеститорот може да го исплати заемот од приходите на засадот за чие подигање бара заем;

3) за опрема на селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи, претпријатија за промет на средствата за селско-стопанско производство и рибарските претпријатија и задруги:

а) технички елаборат кој треба да содржи:

— вид и тип на поодделни машини односно опрема, со ознака на цената, транспортните трошоци и трошоците на монтажата доколку постојат,

— од каде се набавуваат,

— својства (капацитет и др.) на машината односно опремата,

— трошење на гориво и мазиво, и

— сите други податоци со кои поблиску се определува својството и капацитетот на опремата односно машината.

б) економски ефект што ќе има заеmobарачот од набавката на машината односно опремата;

4) за работен и расплоден добиток:

документација која содржи податоци:

а) за видот и сојот на добитокот,

б) од кого се набавува добитокот, и

в) за осигурување на сместувањето.

Ако во упростениот инвестиционен елаборат не може да се даде економско образложение со податоците потребни за утврдување рентабилноста на секој поодделен инвестиционен објект за кој се бара заем, заеmobарачот е должен да поднесе до банката

анализа за рентабилноста на објектите во рамките на неговото вкупно производство, освен за добитокот.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 20
17 март 1955 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

102.

Врз основа на чл. 44 ст. 1 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/56), а во врска со чл. 23 и 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Собранијата на републичките заводи за социјално осигурување ќе изберат од своите редови, најдоцна до 10 април 1955 година, по пет члена за собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

2. Претседателот на Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет ќе свика во срок од 10 дена по завршеното избирање членови на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување прва седница на собранието на Сојузниот завод.

3. Секретарот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет ќе спроведе, до донесувањето на соодветни решенија на органите на управувањето, временска организација на администрацијата на Сојузниот завод за социјално осигурување.

4. Сојузниот завод за социјално осигурување ќе почне со работа со денот за кој ќе биде свикана првата седница на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

К. бр. 34
19 март 1955 година
Белград

Претседател
на Одборот за социјална политика
и народно здравје,
Мома Марковиќ, с. р.

103.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), и точ. 2 одделот 1 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ распишува

ШЕСТИ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. На Шеститот конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за следниве предопределености:

а) за реконструкција на фабриките за шеќер, масларите, каделарите, силосите и мелниците;

б) за изградба и реконструкција на инвестиционите објекти за производство на храна за добиток;

в) за транспортни средства со уреди за ладење односно за уреди за ладење за транспортни средства (камиони-ладилници, вагони-ладилници, уреди за ладење на бродови, дереглии и шлепови, цистерни за транспорт на млеко, масло, вино и сл.).

2. Инвестиционите заеми за предопределеностите споменати во точ. 1 на овој конкурс се даваат само под услов со бараниот заем и со другите расположливи средства од корисникот на заемот да се осигурува целосната изградба односно подигањето на објектот за кој се бара заемот.

На овој конкурс не можат да се поднесуваат барања за заем за инвестициони објекти чијашто изградба, подигање или набавка е веќе започната или довршена.

3. Барањето за давање инвестиционен заем треба да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54).

Барањата се поднесуваат на обрасците на Народната банка на ФНРЈ, кои можат да се добијат при нејзините филијали.

4. Заемобарачот може да предложи интересна норма и во четвртини процент.

5. Предложениот срок за отплата на заемите по овој конкурс не може да биде подолг од 25 години.

6. Со барањето за заемот се поднесува генералниот проект составен врз база на сегашните цени.

7. Генералниот проект треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена согласно Уредбата за изработка и одобрување инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) со потврда за ревизијата и одобрувањето;

б) идеен проект на градежните работи со предмет и претсметка;

в) спецификација и претсметка на опремата и монтажката.

8. Заемобарачите што во своите барања за заем предвидуваат набавка на увозна опрема, а ги исполнуваат сите други услови пропишани за учеството во овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурсот, со тоа што пред да се одобри заемот ќе бидат должни да ги осигураат потребните девизни средства.

Заемобарачите што ги исполнуваат условите во смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето на странската опрема и инвестиционите материјали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54), должи се со барањето за заем да поднесат и одделно барање за добивање олесненија при плаќањето на странска опрема и инвестициони материјали.

9. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) инвеститорите се должни да депонираат при Банката гарантен износ во висина од 10% од износот на одобриот заем по сите предопределености споменати во точ. 1 на овој конкурс.

10. Врз основа на Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), инвестиционите заеми за предопределеностите цитирани во точ. 1 на овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние заемобарачи што се во состојба да вложат во изградбата на инвестициониот објект сопствени средства или средства на гарантот во однос на вредноста на објектот, и тоа најмалу:

40% кај реконструкција на фабрики за шеќер и фабрики за масло, а

10% кај реконструкција на маслари — работилници за преработка на масло од маслинки, како и кај други објекти цитирани во точ. 1 на овој конкурс.

11. Заемобарачите се должни со барањето за заем да и' поднесат на Банката во врска со точ. 9 и 10 на овој конкурс и докази за осигурување гарантен

износ по заемот за инвестициониот објект, како и за осигурување на средствата за учеството во изградбата или набавката на инвестициониот објект.

12. Банката може да го обуслови давањето на заемот со гаранција од народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа осдиштето на заемобарачот, како и со гаранција на автономната покраина — област или народната република.

13. Барањето може да се поднесе само ако за изведувањето на целиот објект се бара заем над износот од 10,000.000 динари.

14. Барањето за инвестициониот заем и инвестициониот едаборат со сите прилози се поднесува во 4 примероци до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која заемобарачот има текушта односно жиро сметка, со тоа што мора да и се предаде на надлежната филијала до 25 април 1955 година.

15. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството и другите прописи.

О. бр. 9

19 март 1955 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

Согласен
Потпретседател на Сојузниот
извршен совет,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

104.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и ст. 2 точ. 3 одделот 1 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ распишува

СЕДМИ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. На Седмиот конкурс се даваат заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во селското стопанство:

а) на новооснованите селско-стопански организации на целата територија на Југославија за следниве предопределености:

- за мелиорации;
- за набавка на работен и расплоден добиток;
- за подигање овошни градини, лозја и други долгогодишни засади;
- за изградба на економски згради;
- за изградба на објекти за складирање, доработка и преработка на селско-стопански производи кај селско-стопанските организации.

Како новоосновани селско-стопански организации се сметаат сите земјоделски стопанства и задруги што се основани почнувајќи од 1 јануари 1953 година на земјиште што пред тоа не било во состав на некоја селско-стопанска организација, како и сите оние земјоделски стопанства и задруги што во текот на 1953 и 1954 година добиле земјиште издвоено според Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации, ако тоа наголемување во површина е над 50% од првобитниот земјишен фонд со кој стопанството или задругата располагале пред наголемувањето;

б) на другите селско-стопански организации (вклучувајќи ги тука и водните заедници) и на народните одбори за инвестиции на подрачјата на АП Војводина, Источна Славонија (околините: Жупања, Винковци, Вуковар, Осиек, Вели Манастир, Валпово,

Гаково и Нашице) и на територијата на НР Македонија за следниве предопределености:

- за мелиорации;
- за набавка на расплоден добиток;
- за подигање овошни градини, лозја со во поголем дел асталски сорти грозје и други долгогодишни засади;
- за изградба на економски згради;
- за изградба на вински вишји;
- за опрема на селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, на претпријатијата за промет со средства за селско-стопанското производство и на рибарските претпријатија и задруги, освен за опремата која може да се набави со регрес согласно Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на трактори, селско-стопански машини и направи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54 и 7/55);

— за опрема на претпријатијата што се занимаваат со откуп и со продажба на селско-стопански производи;

в) на стопанските организации и на народните одбори на подрачјето на Бачка за изградба на 2 кадини со ладилница.

2. Инвестиционите заеми за предопределеностите цитирани во точ. 1 на овој конкурс се даваат само за изградба, подигање или набавка на нови инвестициони објекти, под услов со бараниот заем и со расположивите средства на заемобарачот да се осигурува целосна изградба односно подигање на објектот за кој се бара заемот.

На овој конкурс не можат да се поднесуваат и барањата за заем за инвестициони објекти чијашто изградба, подигање или набавка е веќе започната или извршена.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, на овој конкурс ќе се даваат заеми и за продолжување на започнатите мелиорациони работи, како и за реконструкција, дополнување и замена на мелиорационите објекти што постојат и за нивно оспособување за експлоатација. При поднесувањето на барањето за заем за оваа цел, заемобарачот е должен да ангажира соодветни средства на амортизационите фондови, а само за остатокот на вредноста на инвестициите на објектите може да бара заем согласно поставените услови на овој конкурс.

3. Барањето за добивање инвестиционен заем мора да ги содржи сите податоци пропишани со чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54).

Барањата се поднесуваат на обрасците на Народната банка на ФНРЈ, што може да се добијат при нејзините филијали.

4. Заемобарачот може да предложи интересна норма и во половини односно четвртини процент.

5. Предложените срокови за отплата на заемите на овој конкурс не можат да бидат подолги:

- | | | |
|--|-----------|------------|
| а) за мелиорациони работи | — — — — — | од 50 год. |
| б) за подигање овошни градини, лозја, хмеларници и други долгогодишни засади | — — — — — | „ 20 „ |
| в) за економски згради од тврд материјал | — — — — — | „ 40 „ |
| г) за економски згради од мешан и слаб материјал | — — — — — | „ 15 „ |
| д) за објекти за складирање, доработка и преработка на селско-стопански производи | — — — — — | „ 25 „ |
| е) за работен и расплоден добиток | — — — — — | „ 5 „ |
| ж) за опрема на селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, на претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи, на претпријатијата за промет со средства за селско-стопанското производство и за опрема на рибарските претпријатија и задруги | — — — — — | „ 10 „ |

6. Согласно одделот 10 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, отплатата на ануитетите за инвестиционите заеми одобрени на овој конкурс почнува да тече:

- а) за мелиорационите објекти — по 3 години од полното искористување на заемот;
- б) за овошни градини — по 6 години од подигањето на заемот;
- в) за лозја и хмеларници — по 4 години од подигањето на заемот;
- г) за селско-стопански градежи — по 1 година од полното искористување на заемот;
- д) за добиток — по 1 година од подигањето на заемот;
- ѓ) за опрема на селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, на претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи, на претпријатијата за промет со средства за селско-стопанско производство и за опрема на рибарските претпријатија и задруги — по 1 година од подигањето на заемот.

7. Кон барањето за заем мора да се поднесе генерален проект составен врз база на сегашните цени.

8. Генералниот проект треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена согласно Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) со потврда за ревизија и одобрување;

б) идеен проект на градежните работи со претмер и претсметка. Кај мелиорациите се поднесува идејниот проект на инвестиционите објекти за техничко мелиорирање на земјиштето составен врз основа на Правилникот за проектирањето, опремата и ревизијата на проектите на инвестиционите објекти за техничко мелиорирање на земјиштето, регулирање на водните текови и одбрана од поплави („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 109/49), со претмер и претсметка на работите;

в) спецификација и претсметка на опремата и монтажата.

Исклучително при барањето за заем:

а) за мелиорациони објекти, економски згради, објекти за складирање, доработка и преработка на селско-стопански производи, чијашто поединечна вредност е под 3,000.000 динари;

б) за подигање овошни градини на поврвнина помала од 10 ха;

в) за подигање лозја и други долгогодишни засади на поврвнина помала од 5 ха;

г) за набавка на работен и расплоден добиток;

д) за набавка на опрема за селско-стопански аптеки, специјализирани работилници за поправка селско-стопански машини, на претпријатијата што се занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански производи, на претпријатијата за промет со средства за селско-стопанското производство, како и за опрема на рибарските претпријатија и задруги, без обзир на вредноста на овие објекти, — заемобарачот може да поднесе упростен инвестиционен елаборат согласно одредбите од Решението за поднесување упростен инвестиционен елаборат по заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55).

Ако еден заемобарач бара инвестиционен заем за повеќе предопределености цитирани во точ. 1 на овој конкурс, должен е да поднесе одделни барања за заем за секоја предопределеност со соодветни документи и податоци, со тоа што може да поднесе единствена инвестициона програма за сите предопределености за кои бара заем ако со таа инвестициона програма се решава проблемот на инвестициите за сите предопределености во целост.

9. Заемобарачот е должен со барањето за заем да ги поднесе и долу цитираните податоци, доколку веќе не ги содржи инвестиционата програма:

(1) за мелиорационите објекти:

а) податоци дали е извршено организирање на изведбата на мелиорационите работи преку водна задница, земјоделска задруга и сл.;

б) податоци за сопственоста на земјиштето (дали е во приватна или општествена сопственост) што се мелиорира, како и односот на земјиштето во приватна сопственост спрема земјиштето во општествената сопственост;

в) податоци за висината на водниот придонес, дали се наплатува тој и дали постојат соодветни водостопански фондови;

г) дали мелиорацијата е сврзана со извршувањето на некои претходни работи (дали е потребно осигурување мелиорационо земјиште од буица, ерозија и сл., како и примена на агро-технички мерки);

д) потврда од надлежниот водостопански орган дека не постои опор на интересите меѓу досега изградените мелиорациони објекти и новиот инвестиционен објект, како и потврда дека мелиорациониот објект се вклучува во водостопанскиот систем што постои;

(2) за овошни градини, лозја, хмеларници и други долгогодишни засади:

а) потврда од надлежниот околицки стручен орган дека овсната градина, лозјето, хмеларникот или другите долгогодишни засади се подигаат на овоштарско, лозарско односно соодветно подрачје, и дека сортите се предвидени со ресизацијата;

б) скица на земјиштето на кое се подигаат засадите со ознака на парцелите;

в) педолошка анализа;

г) постоење вода, со означување на начинот на снабдувањето;

д) начин на осигурување губриња;

е) податоци за видот, потеклото и начинот на осигурувањето на посадочниот материјал.

10. Новооснованите земјоделски стопанства и задруги должни се со барањето за заем да поднесат и соодветни докази со кои се потврдува ова нивно својство.

11. Заемобарачите што во своите барања за заем предвидуваат набавка на увозна опрема и ги исполнуваат сите други услови пропишани за учеството на овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурс, со тоа што пред одобрувањето на заемот ќе бидат должни да осигурат потребни девизни средства.

Заемобарачите што ги исполнуваат условите во смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето на странската опрема и инвестиционите материјали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54), должни се со барањето за заем да поднесат и одделно барање за добивање олеснија при плаќањето на странската спрема и инвестициони материјали.

12. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) заемобарачите се должни по одобрувањето на заемот да депонираат кај Банката гарантен износ и тоа за кланцијите и ладилниците — во висина од 10%, а кај другите предопределености цитирани во точ. 1 на овој конкурс — во висина од 5% од износот на заемот, освен за селско-стопанската спрема и добитокот за кои предопределености не се полага гарантен износ.

13. Врз основа на Одлуката за учество на инвеститорот во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) инвестиционите заеми за предопределеностите цитирани во точ. 1 на овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние заемобарачи што се во состојба во изградбата или набавката на инвестициониот објект да вложат сопствени средства или средства од гарантот во однос на вредноста на објектот најмалу, и тоа:

- а) за мелиорации и расплоден добиток — 15%
- б) за економски згради — 20%
- в) за визби — 20%
- г) за овошни градини, долгогодишни засади и лозја со во поголем дел асталски сорти грозје — 30%

- д) за опрема на селско-стопански апотеки, специјализирани работилници за поправање селско-стопански машини, на претпријатијата за промет со средства за селско-стопанското производство, на рибарските претпријатија и задруги, освен опремата што може да се набави со регрес, согласно Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка трактори, селско-стопански машини и направи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54 и 7/55) — — — — — 20%
- е) за клинците и ладилниците во Бачка — — — — — 10%
- ж) за инвестиции на новооснованите селско-стопански организации за сите предопределености — — — — — 15%
14. Заемобарачите се должни со барањето за заем да и' поднесат на банката во врска со точ. 12 и 13 од овој конкурс докази за осигурување на гарантниот износ по заемот за инвестициониот објект, како и за осигурување на средствата за учество во изградбата или набавката на инвестициониот објект.
15. Банката може да го обуслови давањето на заемот со гаранција од народниот одбор на околината (градоот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, како и со гаранција од автономната покраина, област или народната република.
16. Барањето за инвестиционен заем и инвестициониот елаборат со сите прилози се поднесуваат во 3 примерка до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која заемобарачот има своја текушта или жиро сметка со тоа што мора да и' се предаде на оваа филијала најдоцна до 25 април 1955 година.
17. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството и другите прописи.

О. бр. 10

19 март 1955 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војислав Гузина, с. р.

Согласен:

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

105.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), и точ. 1 одделот 1 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ, распишува

ОСМИ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. На Осмиот конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за следни предопределености:

а) за производство на материјали со цел да се заменува дрво, а првенствено со цел да се заменува резана и делкана граѓа од четинари, и тоа:

— дрвени плочи (шпер, панел, лесонит, иверкасти, новчани и слично);

— картови и лепанки, со цел да се заменува дрвена амбалажа и производи од дрво воопшто;

— вештачки плочи од разни материјали со цел да се заменуваат работи во дрво и облоги од дрво;

— градежни материјали, со цел да се заменува дрво (оплати, потпирачи, носачи, скелина, покривни и слични конструкции и др.);

— материјали со цел да се заменува јамска граѓа, дрвени железнички прагови и дрво воопшто;

б) за подобро користење на дрвната маса и отпадоците во примарна и финална преработка на дрво;

в) за продолжување векот за траење на производите од дрво (импрегнација и слично).

Заемице од точ. 1 под а), б) и в) ќе се даваат за нови капацитети кон инвестиционите објекти што постојат, за наполно нови инвестициони објекти, како и за проширување е реконструкција на капацитетите што постојат.

2. Инвестиционите заеми за предопределеностите цитирани во точ. 1 на овој конкурс се даваат само под услов со бараниот заем и со другите расположливи средства на корисникот на заемот да се осигурува целосна изградба односно подигање на објектот за кој се бара заем.

На овој конкурс не можат да се поднесуваат барања за заем за инвестиционите објекти чијашто изградба, подигање и набавка е веќе започната или извршена.

3. Барањето за давање заем за инвестициона изградба треба да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54).

Барањата се поднесуваат на обрасците од Народната банка на ФНРЈ, што можат да се добијат при нејзините филијали.

4. Заемобарачот може да предложи интересна норма и во четвртини процент.

5. Срокот за отплата на заемице држени на овој конкурс не може да биде подолг од 15 години.

6. Со барањето за заем се поднесува генерален проект составен врз база на сегашните цени.

7. Генералниот проект треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена согласно Уредбата за изработката и одобрувањето на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54), се потврда за ревизијата и одобрувањето;

б) идеен проект на градежните работи со претмер и претсметка;

в) спецификација и претсметка на опремата и монтажата.

Со генералниот проект треба да се поднесе подробно објаснение колку изнесува заштедата на дрво поради замената или подолгото користење односно продолжување векот за траење на производите од дрво.

Покрај можноста за отплата на заемот и предложена интересна норма, како критериум за одобрување на заемот служи и обемот на заштедата на дрво во однос на бараните инвестиции, како и срокот за пуштање во редовна работа на инвестициониот објект.

8. Заемобарачите што во своите барања за заем предвидуваат набавка на увозна опрема, а ги исполнуваат сите други услови пропишани за учеството на овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурс, со тоа што пред да се одобри заемот ќе бидат должни да осигурат потребни девизни средства.

Заемобарачите што ги исполнуваат условите во смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето на странската опрема и инвестиционите материјали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54), должни се кон барањето за заем да поднесат и одделно барање за добивање олеснувања при плаќањето на странската опрема и инвестиционен материјал.

9. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемице за инвестиции („Службен

лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), инвеститорите се должни да го депонираат при банката гарантниот износ во висина од 10% од износот на одобриот заем — по сите предопределености цитирани во точ. 1 од овој конкурс.

10. Врз основа на Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финасираат од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/25), инвестиционите заеми за предопределеностите цитирани во точ. 1 на овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние заемобарачи што се во состојба во изградбата на инвестициониот објект да вложат сопствени средства или средства од гарантот во однос на вредноста на објектот, и тоа најмалу:

30% кај производство на дрвени и вештачки плочи, а

20% кај други производи.

11. Заемобарачите се должни со барањето за заем да и' поднесат на банката во врска со точ. 9 и 10 од овој конкурс и докази за осигурување на гарантниот износ по заемот за инвестициониот објект, како и за осигурување на средствата за учество во изградбата или набавката на инвестициониот објект.

12. Банката може да го обуслови давањето на заемот со гаранција од народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, како и со гаранција од автономната покраина — област или народната република.

13. Барањето може да се поднесе само ако е во прашање инвестиција чијашто претсметковна вредност не е помала од 10,000.000 динари.

14. Барањето за инвестиционен заем и инвестициониот елаборат со сите прилози се поднесува во четири примерка до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која заемобарачот има текушта односно жиро сметка, со тоа што мора да и' се предаде на надлежната филијала до 10 мај 1955 година.

15. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството и другите прописи.

О. бр. 11

19 март 1955 година
Белград

Гувернер

на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

Согласен:

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

106.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со своето решение на седницата од 9. март 1955 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Белград VII во која пратеничкото место останало упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избира-

њето и отповикот на сојузните народни пратеници донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Белград VII.

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 мај 1955 година.

Околиката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околија Белград I надлежна е за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 14

17 март 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Заменик на Претседателот,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Димче Јанески, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
92. Уредба за финансирање на социјалното осигурување — — — — —	149
93. Уредба за организација на заводите за социјално осигурување — — — — —	161
94. Уредба за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции — — — — —	165
95. Уредба за оснивање Сојузна комисија за нуклеарна енергија — — — — —	166
96. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на утврдувањето нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година — — — — —	167
97. Одлука за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд — — — — —	167
98. Одлука за обврската на инвеститорите и гарантите по заемите од Општиот инвестиционен фонд да го покријат пречекорувањето на инвестиционите средства настанато во 1955 година — — — — —	168
99. Одлука за определување висината на гарантниот износ по заемите за инвестиции — — — — —	169
100. Решение за измени и дополненија на поштеско - телеграфско - телефонската тарифа — — — — —	169
101. Решение за поднесување упростени инвестициони елаборати на заемите на инвестиции во селското стопанство — — — — —	175
102. Решение за формирање Сојузен завод за социјално осигурување — — — — —	176
103. Шести конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	176
104. Седми конкурс за давање заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во селското стопанство — — — — —	177
105. Осми конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	179
106. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори — — — — —	180